



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 22 јули 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XX

Цена на овој број е 180.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

426.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, што го усвои Сојузната скупштина на заедничката седница на Сојузниот собор и Организационо-политичкиот собор од 9 јули 1964 година.

П. Р. бр. 68

13 јули 1964 година

Белград

Претседател на Републиката.
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

На општините, републиките и федерацијата за остварување на нивните со уставот и законот утврдени права и должности им припаѓаат приходи од личните доходи на граѓаните и приходи од други извори определени со овој закон.

Со републички закон се утврдува начинот на финансирање на околијата.

Член 2

Општината, републиката и федерацијата самостојно одлучуваат за воведување на видовите на приходи што им припаѓаат според овој закон и ја утврдуваат височината на тие приходи.

Заради обезбедување рамноправна положба на граѓаните во потлед на обврските од личните доходи, како и заради обезбедување можност на општествено-политичките заедници што поединечно да ги воведуваат приходите што им припаѓаат, општествено-политичките заедници меѓусебно соработуваат при донесување на прописи за утврдување на тие обврски.

Височината на приходите и нивниот распоред се утврдуваат во согласност со одредите предвидени со општествениот план на општествено-политичката заедница.

Член 3

Додека во економските односи не се остварат во основа еднакви услови и можности за слобанисување и стекнување доход на работните луѓе и работ-

ните заедници, со сојузниот закон со кој се пропишуваат столите на сојузните придонеси и даноци можат да се определат границите во кои општините и републиките можат да утврдуваат определени видови придонеси и даноци што им припаѓаат, а кои се од суштествено влијание врз остварувањето на рамноправната положба на работните луѓе и работните организации во работењето и распределбата на општествениот производ.

Член 4

Со приходите што им припаѓаат според овој закон, општествено-политичките заедници самостојно располагаат.

Член 5

Само со сојузен закон можат да се установуваат, покрај изворите и видовите на приходи определени со овој закон, и други извори и видови на приходи на општините, републиките и федерацијата

Општествено-политичката заедница може да воведува одделни видови приходи во корист на определени самоуправни и други организации, ако е тоа предвидено со сојузен закон.

Член 6

Општествено-политичката заедница е должна од приходите што според овој закон ѝ припаѓаат да обезбеди средства за подмирување на општествените потреби, за извршување на задачите и за вршење на службите, што таа е должна да ги финансира врз основа на уставот и законите.

Општествено-политичката заедница ги користи приходите, што ѝ припаѓаат според овој закон, првенствено за подмирување на општествените потреби и за извршување на задачите во областа на образованието, науката, културата, заштитата на здравјето, социјалната заштита и комуналните дејности, како и за подмирување на потребите на своето претставничко тело и органите на општествено-политичката заедница.

Член 7

По обезбедување на средствата од членот 6 став 1 на овој закон, општествено-политичката заедница може приходите што ѝ припаѓаат да ги користи и за инвестиции во стопанството.

Ако општествено-политичката заедница ги распореди приходите што ѝ припаѓаат според овој закон и за инвестиции во стопанството, овие средства можат да се користат според прописите за користење на средствата за инвестиции во стопанството.

Член 8

На република која не може од приходите што ѝ припаѓаат според овој закон да ги финансира општествените потреби и задачи, федерацијата ѝ обезбедува дополнителни средства под условите определени со овој закон.

На општина која не може од приходите што ѝ припаѓаат според овој закон да ги финансира општествените потреби и задачи, републиката ѝ обезбедува дополнителни средства под условите определени со законот на републиката.

Член 9

Дополнителни средства ѝ се даваат на општествено-политичката заедница, по правило, без определување намена.

На општествено-политичката заедница ѝ се обезбедуваат дополнителни средства додека постојат условите предвидени со закон.

Член 10

Општествено-политичката заедница може одделните приходи што ѝ припаѓаат да им ги отстапи, во целина или делумно, на општествено-политичките заедници на својата територија.

Општествено-политичката заедница што ги отстапува приходите може да ги определи условите под кои можат да се користат тие приходи.

Со отстапување на приходите не се пренесуваат правата на општествено-политичката заедница на утврдување на височината на приходите, како и другите права утврдени со посебен закон, ако со тој закон не е определено поинаку.

Член 11

Општествено-политичката заедница може да ги здружува средствата од приходите што ѝ припаѓаат со средствата на други општествено-политички заедници за вршење определени работи од својата надлежност или заради создавање услови за задоволување на потребите од заеднички интерес, заради основање заеднички органи, организации и служби и заради преземање заеднички акции.

Општествено-политичката заедница може заради финансирање на потребите кои се во склад со нејзините задачи да ги здружува своите средства со средствата на работните и други организации.

Член 12

Ако врз основа на сојузен закон вршењето на определени работи или задачи од исклучивата надлежност на федерацијата се пренесе на други општествено-политички заедници, средствата за вршење на тие работи и задачи трајно ги обезбедува федерацијата од своите приходи.

Ако врз основа на закон определени работи или задачи се пренесуваат во текот на годината од надлежност на една во надлежност на друга општествено-политичка заедница, општествено-политичката заедница од чија надлежност се пренесуваат тие работи или задачи е должна од своите приходи да обезбеди средства за вршење на тие работи и задачи до крајот на годината во која е извршено пренесување на работите и задачите, ако со законот не е предвидено трајно обезбедување на средствата за вршење на тие работи односно задачи.

Член 13

Секоја општествено-политичка заедница има буџет.

Во буџетот се искажуваат сите приходи на општествено-политичката заедница што ѝ припаѓаат според овој закон и нивниот распоред.

Ако општествено-политичката заедница, во смисла на членот 10 од овој закон, ѝ отстапи одделни приходи на општествено-политичка заедница на својата територија, овие приходи се искажуваат во буџетот на општествено-политичките заедници на кои им се отстапени.

Член 14

Прекну буџетот се подмируваат потребите на органите на општествено-политичката заедница, обврските спрема определени установи на општествените служби и други општествени потреби.

Член 15

Определени општествени потреби, обврски и задачи чие финансирање бара трајно обезбедување на средства и посебни органи на управувањето, општествено-политичката заедница може да финансира преку фондовите.

Определени обврски и задачи чие извршување бара посебен начин на користење на средства општествено-политичката заедница може да финансира преку посебни сметки.

Со закон односно одлука се определува кои општествени потреби, обврски и задачи се финансираат преку фондови односно преку посебни сметки и начинот на нивното финансирање.

Член 16

Буџетот мора да биде урамнотежен.

Член 17

Средствата за подмирување на потребите на државните органи се обезбедуваат во буџетот.

За вршење на редовната дејност на државните органи средствата во буџетот се утврдуваат во единствен износ.

Заради подмирување на определени општествени потреби и извршување на определени задачи, во буџетот им се обезбедуваат на државните органи, во согласност со нивната дејност, и средства со посебна намена.

Средствата за вршење на редовната дејност и средствата со посебна намена се обезбедуваат во согласност со посебен закон за финансирање на државните органи.

Член 18

Државен орган може да презема обврски од името на општествено-политичката заедница само во границите на законот и во рамките на средствата што ќе му се обезбедат од приходите на општествено-политичката заедница.

Член 19

Средствата за подмирување на обврските на општествено-политичката заедница спрема установите на општествените служби за чија дејност се обезбедуваат средства од приходите на општествено-политичката заедница се даваат како надоместок за услугите односно за вршењето на дејноста на установата.

Средствата за подмирување на обврските спрема определени установи на општествените служби се определуваат во буџетот или во фондот, ако е за тие цели основан.

Со посебен сојузен закон се уредуваат односите помеѓу општествено-политичката заедница и установите во поглед на утврдувањето на надоместоките за услугите односно дејностите што ги вршат установите.

Член 20

Ако определени општествени потреби, обврски и задачи се финансираат преку фондови или посебни сметки, во буџетот се искажуваат само вкупните износи на средствата што се распоредуваат како приходи на тие фондови односно на посебни сметки во годината за која се донесува буџетот.

Член 21

При распоредувањето на приходите за подмирување на општествените потреби и за извршување на задачите, општествено-политичката заедница е должна, во согласност со нејзините материјални можности, да води сметка за остварувањето на правата на граѓаните што им се гарантирани со уставот, законот и со статутот на општествено-политичката заедница.

Средствата за вршење на дејностите на установите на општествените служби, државните органи и другите организации, општествено-политичката заедница ги распоредува на начин со кој се обезбедуваат со уставот и законот утврдените самоуправни права на работните луѓе во тие установи, органи и организации.

Член 22

Приходите на државните органи, остварени со нивната дејност, се внесуваат во буџетот, ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку.

Член 23

Државните органи, работните и други организации се должни општествените средства што им се обезбедуваат од приходите на општествено-политичката заедница да ги користат за намените за кои им се дадени тие средства, рационално и во согласност со прописите за користење односно располагање со тие средства.

Ако општествените средства не се користат наменски, рационално и во согласност со прописите за користење односно располагање со тие средства, собранието на општествено-политичката заедница ќе преземе мерки определени со закон.

Член 24

Секоја општествено-политичка заедница има свој резервен фонд.

Општествено-политичката заедница е должна од приходите што ѝ припаѓаат според овој закон да издвојува определен дел за својот резервен фонд.

Член 25

По истекот на годината за која е донесен буџетот собранието на општествено-политичката заедница донесува завршна сметка на буџетот.

Член 26

Општествено-политичките заедници можат да се задолжуваат под условите предвидени со овој закон.

Општествено-политичките заедници можат да распишуваат заеми со јавно запишување и да склучуваат договори за кредит.

Државни заеми во странство може да склучува само федерацијата.

Член 27

За своите обврски општествено-политичката заедница одговара со средствата со кои располага.

Член 28

Собранието на општествено-политичката заедница врши буџетска контрола над правилното и целесобразното користење на средствата што ѝ се распоредени со буџетот од приходите на општествено-политичката заедница и во рамките на таа контрола може да ги презема мерките предвидени со овој закон.

Член 29

Собранието на општествено-политичката заедница контролира дали приходите искажани во буџетот се остваруваат во височината утврдена со буџетот и дали остварените приходи се распределуваат во согласност со буџетот.

Во вршењето на буџетската контрола собранието на општествено-политичката заедница го разгледува извршувањето на задачите, програмите и дејностите, заради чие извршување се дадени средствата и ги презема мерките определени со закон.

Член 30

Контрола на законитоста на актите за располагање со средствата на општествено-политичките заедници од страна на корисниците на тие средства врши Службата на општественото книговодство според важечките прописи.

II. ИЗВОРИ И ВИДОВИ НА ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 31

Приходите на општествено-политичката заедница се остваруваат од придонесите, даноците, таксите и другите давања, што се установени со посебни сојузни закони.

Член 32

Приходи на општината се:

- 1) општински придонеси:
 - а) придонес од личниот доход од работен однос;
 - б) придонес од личниот доход од земјоделска дејност;

в) придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности;

г) придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги;

д) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;

ѓ) придонес за користење на градско земјиште;

2) општински даноци:

- а) данок на промет на производи и услуги;
- б) данок на приходи од згради;
- в) данок на приходи од имот и имотни права

г) данок на орудија за производство во замјоделството;

д) данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица;

3) општински такси:

- а) административни такси;
- б) комунални такси;
- в) судски такси.

На општината ѝ припаѓаат придонесите од личните доходи што се плаќаат во паушален износ, како и придонесите што се плаќаат во процент од бруто остварениот приход, освен придонесот што го плаќаат странски превозници на патници и стоки според одредбите од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Член 33

На општината ѝ припаѓаат и приходите установени со посебен сојузен закон, ако со тој закон не е определено да ѝ припаѓаат тие приходи на друга општествено-политичка заедница или на друг корисник.

Член 34

Приходи на Републиката се:

- 1) републички придонеси:
 - а) придонес од личниот доход од работен однос;
 - б) придонес од личниот доход од земјоделска дејност;
 - в) придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности;
 - г) придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги;
 - д) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
- 2) републички даноци:
 - а) данок на промет на производи и услуги;
 - б) данок на наследства и подароци;
- 3) републички такси:
 - а) административни такси;
 - б) судски такси.

Член 35

Приходи на федерацијата се:

- 1) сојузни придонеси:
 - а) придонес од личниот доход од работен однос;
 - б) придонес од личниот доход од земјоделска дејност;
 - в) придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности;
 - г) придонес од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги;
 - д) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
 - ѓ) придонес од вкупниот приход на граѓаните;
- 2) сојузен данок на промет на производи и услуги;
- 3) сојузни такси:
 - а) административни такси;
 - б) судски такси;
 - в) конзуларни такси;
 - г) царински такси;
 - д) такси на странски друмски возила;
- 4) царини.

На федерацијата ѝ припаѓа и придонесот што го плаќаат странски превозници на патници и стоки според одредбите од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Член 36

Придонесот од вкупниот приход на граѓаните ѝ се отстапува на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот на овој придонес.

Член 37

Приходите од парични казни ѝ припаѓаат на општествено-политичката заедница определена со сојузен закон.

III. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ

1. Дополнителни средства

Член 38

Федерацијата ѝ обезбедува дополнителни средства на република (член 8) во која приходите што според овој закон ѝ припаѓаат на републиката и на општините по жител се пониски од приходите по жител во републиката во која тие приходи се на југословенски просек или му се доближуваат на тој просек.

Федерацијата ѝ обезбедува дополнителни средства на републиката од ставот 1 на овој член која, во согласност со економската сила на населението, ја утврдува височината на своите приходи водејќи сметка за обезбедувањето на средствата за подмирување на општествените потреби што е должна да ги финансира врз основа на уставот и законите.

При примената на одредбата од ставот 2 на овој член ќе се земе предвид дали вкупниот износ на приходите од придонесот од личните доходи од работен однос, од придонесот од личните доходи од земјоделска дејност и од данокот на промет што го воведуваат републиката и општината му одговара на вкупниот износ на приходите од тие придонеси и даноци што би се добил во таа република со примена на стопите на тие придонеси и даноци пропишани во републиката во која приходите по жител се на Југословенски просек или му се доближуваат на тој просек. При тоа ќе се земат предвид и околностите што се од значење за примената на одредбата од ставот 2 на овој член, како што се структурата на поседот, бројот на членовите и височината на доходот во земјоделските домаќинства, структурата на прометот на производите за лична потрошувачка и слично.

Сојузниот извршен совет донесува, по потреба, упатства за примена на овој член.

Член 39

Федерацијата ѝ обезбедува на републиките во смисла на членот 38 на овој закон дополнителни средства до височината на приходите по жител во републиката во која приходите по жител се на југословенски просек односно во која тие приходи му се доближуваат на тој просек.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, на републиката во која обврските за финансирање на општествените потреби и задачи што таа врз основа на уставот и законот е должна да ги финансира, по жител се нужно над југословенскиот просек. Сојузната скупштина може да ѝ обезбеди дополнителни средства и поголеми од средствата што се обезбедуваат според ставот 1 на овој член.

Член 40

Федерацијата ѝ обезбедува дополнителни средства на републиката и за автономната покраина која ги исполнува условите утврдени за републиката според одредбите од членот 38, а до височината според членот 39 од овој закон.

Член 41

Сојузната скупштина определува кои републики имаат право на дополнителни средства и износот на тие средства.

Износот на дополнителните средства до височината од членот 39 на овој закон се утврдува во согласност со односите утврдени со среднорочниот општествен план на Југославија, и тоа така што да се обезбеди развојот на општествените служби во согласност со развојот на стопанството.

Член 42

Дополнителните средства ѝ се обезбедуваат на републиката во годишни износи, и тоа за периодот за кој е донесен среднорочниот општествен план на Југославија.

Годишниот износ на дополнителните средства се зголемува, по правило, во склад со просечното зголемување на придонесите од личните доходи во Југославија.

2. Наменски дополнителни средства

Член 43

Федерацијата може од своите приходи да ѝ обезбеди на републиката посебни дополнителни средства за финансирање определени служби и за извршување определени задачи (наменски дополнителни средства).

Член 44

Давањето на наменски дополнителни средства може да се запре ако тие не се користат во согласност со намената за која се дадени.

Републиката е должна да ги врати наменските дополнителни средства ако не се употребени за намените за кои се дадени.

Сојузната скупштина одлучува за запирање на давањето и за враќање на дадените наменски дополнителни средства.

IV. БУЏЕТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Донесување на буџетот

Член 45

Буџетот го донесува собранието на општествено-политичката заедница.

Буџетот се донесува за една календарска година и важи за годината за која е донесен.

Член 46

Буџетот се состои од општ и посебен дел.

Член 47

Општиот дел на буџетот содржи: вкупен износ на предвидените приходи и вкупен износ на распоредените приходи; одредби за правата и обврските на органите во извршувањето на буџетот, како и мерки за извршување на буџетот и за одржување на неговата рамнотежа.

Во општиот дел на буџетот посебно се искажуваат сите приходи на општествено-политичката заедница по изворите и видовите на приходите, како и општиот распоред на приходите по основните намени во вкупни износи, како на оние што се распоредени со буџетите, така и на оние што со посебни акти на собранието на општествено-политичката заедница се распоредени на фондови или посебни сметки.

Општиот дел на буџетот содржи и буџетска резерва, како нераспореден дел на приходите.

Член 48

Посебниот дел на буџетот содржи, во рамките на општиот распоред на приходите во општиот дел на буџетот, распоред на приходите по корисниците и поблиските намени, освен приходите кои во

општиот дел на буџетот се распоредени во фондови, на посебни сметки и по основните намени, а по натаму не се распоредуваат.

Ако е со закон или со одлука на собранието на општествено-политичката заедница пропишан начинот за распределба на средствата на определени носители на средствата или за определени намени, во овој дел на буџетот ќе се искаже и распоредот на средствата на начинот предвиден со тој закон односно одлука.

Член 49

Ако при донесувањето на буџетот се утврди дека тој не може да се урамнотежи поради тоа што општествено-политичката заедница со посебни акти претходно ги распоредила приходите на фондови, посебни сметки односно за финансиски програми, урамнотежување на буџетот може да се изврши со намалување на приходите распоредени со посебните акти на општествено-политичката заедница, и тоа само со измена на актот со кој приходот или износот на средствата бил утврден.

По исклучок, ако измените од ставот 1 на овој член се вршат само за годината за која се донесува буџетот, овие измени можат да се извршат и со одредбите на општиот дел од буџетот.

Член 50

Буџетот се донесува пред почетокот на годината на која се однесува.

Ако собранието на општествено-политичката заедница не донесе буџет пред почетокот на годината, финансирањето се врши привремено врз основа на буџетот за изминатата година, а најдолго за три месеци.

Привременото финансирање врз основа на ставот 2 на овој член се врши сразмерно со користените средства во истите периоди според буџетот за изминатата година, а најмногу до една четвртина на вкупните приходи распоредени со буџетот за претходната година.

Одлука за привремено финансирање донесува собранието на општествено-политичката заедница.

Член 51

Предлогот на буџетот на општината се изнесува пред собиите на избирачите пред неговото донесување од страна на општинското собрание.

Заклучоците на собиите на избирачите што не се усвоени во предлогот на буџетот мораат да се изнесат пред општинското собрание кон предлогот на буџетот.

Член 52

Буџетот се објавува на начинот на кој се објавуваат законите односно одлуките на собранието на општествено-политичката заедница.

Со републички закон може да се определи само општиот дел на буџетот на општината да се објавува на начинот од ставот 1 од овој член.

Ако во смисла на ставот 2 од овој член се објавува само општиот дел на буџетот, општината е должна на секој граѓанин и организација на погоден начин да им овозможи увид во буџетот во целина.

2. Извршување на буџетот

Член 53

Буџетот се извршува со наплата на приходите на начинот определен со закон и со други прописи, со распределба на остварените приходи на носителите односно корисниците на средствата во рамките на распоредот утврден со буџетот и со ставање на располагање на тие средства на носителите односно корисниците.

Член 54

Распределбата на средствата се врши, по правило, рамномерно во текот на годината на сите носители односно корисници на средствата, ако со

закон, со општиот дел на буџетот или со посебни акти на општествено-политичката заедница, односно со договор помеѓу општествено-политичката заедница и носителот односно корисникот на средствата не е определено поинаку.

Ако е со буџетот или со посебен акт на собранието на општествено-политичката заедница предвидено определени општествени потреби да се финансираат со отстапување одделни видови приходи или дел од тие приходи на фондовите или на посебни сметки, средствата на фондовите или на посебните сметки се остваруваат во текот на годината зависно од остварувањето на тие приходи.

Член 55

Распределбата на приходите распоредени за посебни намени се врши во согласност со потребите односно спрема роковите на стасојата на обврските.

Член 56

Правата на носителите односно корисниците на средствата да ги користат непотрошените средства предвидени за посебни намени се гаснат со истекот на годината, ако со закон односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница или со општиот дел на буџетот не е определено поинаку.

Член 57

Распределбата на приходите во текот на годината се врши со плановите за извршување на буџетот, во согласност со законот.

Член 58

Секоја исплата што се врши на товар на средствата што се распределуваат од буџетот мора да биде заснована врз закон и врз прописи донесени врз основа на закон.

Секоја исплата на товар на средствата што се распределуваат од буџетот се врши врз основа на документи со кои се утврдува обврската и височината на исплатата.

Член 59

За законитата употреба на средствата што му се распоредуваат на државниот орган со буџетот е одговорен старешината на државниот орган како наредбодавец.

Покрај старешината на државниот орган, за законитата употреба на средствата од ставот 1 на овој член е одговорен и раководителот на службата на сметководството во државниот орган.

Член 60

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница е должен на собранието на општествено-политичката заедница да му поднесува извештај за извршувањето на буџетот во роковите што ќе ги определи собранието.

Член 61

Службата на општественото книговодство води евиденција за извршување на буџетот. Со оваа евиденција службата на општественото книговодство е должна да обезбеди податоци за приходите и за нивната распределба на начинот како се искажани приходите и распределбата во буџетот.

Службата на општественото книговодство им поднесува на органите на општествено-политичката заедница извештаи за состојбата на извршувањето на буџетот, во согласност со законот.

Член 62

Ако приходите на општествено-политичката заедница не се остваруваат во согласност со приходите предвидени во буџетот и ако поради тоа може да дојде до потрајна неусогласеност помеѓу остварувањето на приходите и нивниот распоред, ќе се изврши измена на буџетот со цел за негово урамнотежување.

Измена на буџетот може да се врши и кога приходите на општествено-политичката заедница се остваруваат во поголеми износи од предвидените, како и во другите случаи определени со закон.

Измената на буџетот се врши според постапката што е пропишана за донесување на буџетот, ако со закон не е определено поинаку.

До измената на буџетот во смисла на ставот 3 од овој член Собранието на општествено-политичката заедница може да презема мерки за привремено урамнотежување на буџетот.

3. Завршна сметка на буџетот

Член 63

Во завршната сметка на буџетот се искажуваат предвидените и остварените приходи, предвидениот и извршениот распоред на средствата, користењето на средствата за посебни намени, билансот на извршувањето на буџетот и распоредот на остварениот вишок на приходите односно начинот за покривање на дефицитот на буџетот. Завршната сметка на буџетот содржи и преглед на неизмирениите обврски на општествено-политичката заедница според буџетот.

Како посебни прилози завршната сметка на буџетот содржи завршни сметки на државните органи, завршна сметка на резервниот фонд и преглед на потрошените средства од посебните сметки.

Член 64

Предлогот на завршната сметка на буџетот го утврдува надлежниот орган на Собранието на општествено-политичката заедница и ѝ го доставува на Службата на општественото книговодство до 31 март наредната година заради контрола на законитоста на извршувањето на буџетот според важечките прописи.

Службата на општественото книговодство е должна да изврши преглед на завршната сметка и да му достави извештај на надлежниот орган на Собранието на општествено-политичката заедница кој го утврди предлогот на завршната сметка во рок од триест дена од денот на приемот на предлогот на завршната сметка.

Предлогот на завршната сметка на буџетот за изминатата година органот од ставот 1 на овој член му го поднесува на разгледување и донесување на Собранието на општествено-политичката заедница пред поднесувањето на предлогот на буџетот за наредната година. Кон предлогот на завршната сметка се доставува и извештајот од Службата на општественото книговодство.

Сојузниот извршен совет може, по потреба, да определи пократки рокови од роковите предвидени во ст. 1 и 2 на овој член.

Член 65

Делот на завршната сметка во кој е искажано извршувањето на општиот дел на буџетот се објавува на начинот на кој се објавуваат законите односно одлуките на Собранието на општествено-политичката заедница.

V. ФОНДОВИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 66

Фондовите се основаат со закон односно со одлука на Собранието на општествено-политичката заедница.

Со актот за основање на фондот се определуваат особено:

- 1) називот на фондот;
- 2) целите и задачите на фондот;
- 3) органите на управувањето на фондот;
- 4) работењето на фондот;
- 5) изворите на приходите на фондот и средствата на фондот.

Член 67

Фондот има својство на правно лице, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 68

Називот на фондот мора да упатува на целите или задачите на фондот.

Член 69

Со закон можат да се пропишат посебни услови за основање на фондот.

Член 70

Управувањето на фондот се заснова врз начелата на општественото управување.

Во управувањето на фондот се обезбедува учество на организациите и граѓаните заинтересирани за функционирањето на општествените служби за чија дејност се обезбедуваат средствата во фондот.

Ако фондот има посебна администрација, работната заедница што ги врши работите на администрацијата ги има правата и обврските на работна заедница во државен орган.

Член 71

Фондот има статут.

Покрај податоците од членот 66 на овој закон, со статутот се утврдуваат: начинот на формирањето на средствата на фондот, начинот на работењето на фондот, органите што се овластени за располагање со средствата и се одговорни за законитоста и правилноста на употребата на средствата на фондот, органите што се одговорни за правилното вршење на сметководствената служба и за ракувањето со средствата како и други работи и задачи од делокругот на органите на управувањето на фондот, правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на фондот и спрема корисниците на средствата на фондот, постапката за донесување на финансискиот план и завршната сметка на фондот, начинот за известување на јавноста за работењето на фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на фондот.

Статутот го донесува највисокиот орган на управувањето на фондот.

Статутот на фондот го потврдува Собранието на општествено-политичката заедница што го основала фондот.

Член 72

Од средствата на фондот се финансираат определените општествени потреби и задачи односно се подмируваат обврските на општествено-политичката заедница спрема уставите на општествените служби.

Средствата на фондот за намените од ставот 1 на овој член се даваат, по правило, без обврска за враќање.

Со актот за основање на фондот може да се предвиди фондот да им дава кредити на работните и други организации и на граѓани заради подмирување на потребите и извршување на задачите заради кои е основан фондот.

Член 73

Ако општествено-политичката заедница ги распореди приходите, што ѝ припаѓаат според овој закон, во посебен фонд за инвестиции во стопанството, средствата на фондот се користат согласно со одредбата од членот 7 став 2 на овој закон.

Член 74

Утврдувањето и распоредувањето на приходите на фондот се врши со финансискиот план.

Приходите на фондот се утврдуваат по видови на приходи.

Распоредувањето на приходите на фондот се врши според намените, а во рамките на намените, ако ѝ одговара тоа на природата на фондот, и според корисниците.

Член 75

Финансискиот план го донесува органот на управувањето на фондот определен во актот за основање на фондот односно во статутот.

Финансискиот план му се доставува на Собранието на општествено-политичката заедница што го основала фондот заради увид.

Со актот за основање на фондот може да се предвиди Собранието на општествено-политичката заедница да дава согласност на финансискиот план.

Финанскиот план на фондот се донесува за една календарска година и важи за годината за која се донесува.

Финансискиот план на фондот се донесува пред почетокот на годината на која се донесува, а најдоцна петнаест дена по донесувањето на буџетот на општествено-политичката заедница.

Ако финансискиот план на фондот не се донесе пред почетокот на годината затоа што буџетот на општествено-политичката заедница не е донесен пред почетокот на годината, финансирањето од фондот се врши привремено врз основа на финансискиот план за измината година, и тоа најдолго за три месеци, а на начинот на кој се врши привременото финансирање според членот 50 од овој закон.

Член 76

Органите што со актот за основање на фондот или со статутот на фондот се овластени за располагање со средствата на фондот и за вршење на сметководствената служба се одговорни за законитата употреба на тие средства.

Во поглед на исплатите што се вршат на товар на средствата на фондот ќе се применува и членот 58 од овој закон.

Во поглед на постапката за материјалното и финансиското работење на фондот ќе се применуваат прописите со кои е регулирано финансиското и материјалното работење во државните органи, ако со закон или со пропис донесен врз основа на закон не е определено поинаку.

Член 77

Фондот не може да се занимава со дејност на општествените служби, како ниту со стопанска дејност.

Ако определени потреби и задачи што се финансираат од средствата на фондот можат да се извршуваат само со вршење определени општествени служби односно со вршење стопански дејности, со актот за основање може да се предвиди фондот да основа работна организација, во согласност со закон, или фондот да ѝ се предаде на управување на определена работна односно друга самоуправна организација.

Член 78

Меѓусебните односи на фондот и работната организација што ја основал фондот се утврдуваат со договор.

Член 79

Фондот ѝ се предава на управување на работната односно друга самоуправна организација врз основа на договор што ќе го склучат општествено-политичката заедница што го основала фондот и таа организација.

Со договорот помеѓу основачот на фондот и работната односно друга самоуправна организација можат да се определат услови во поглед на управувањето со средствата на фондот.

Фондот што ѝ се дава на управување на работната односно друга самоуправна организација нема својство на правно лице.

Член 80

Работната односно друга самоуправна организација располага со средствата на фондот што ѝ е даден на управување во согласност со задачите заради кои е основан фондот, но не може да биде корисник на средствата на тој фонд.

Работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето на работната односно друга самоуправна организација на која ѝ е предаден фондот на управување ги има сите права и обврски на орган на управување на фондот, ако со актот за основање на фондот не се определени и посебни услови за управување на фондот.

Член 81

Фондот може да презема обврски врз основа на договор или друг акт за располагање со средствата до височината на приходите што се предвидени со финансискиот план на фондот за соодветната година.

Член 82

Фондот може да презема долгорочни обврски на товар на своите средства.

Општествено-политичката заедница што го основала фондот одговара за долгорочните обврски на фондот ако дала согласност за преземање на такви обврски.

Член 83

За обврските на фондот одговара фондот со сите свои средства.

Член 84

Општествено-политичката заедница што го основала фондот одговара за обврските на фондот преземени во смисла на членот 81 од овој закон само до височината на своите приходи што биле распоредени како приход на фондот во времето кога фондот ја презел обврската.

Член 85

Работната односно друга самоуправна организација на која ѝ е предаден фондот на управување одговара со сите свои средства за сите обврски што произлегуваат од управувањето со средствата на фондот.

Член 86

По истекот на годината се составува завршна сметка на фондот.

Завршната сметка на фондот ја донесува органот на управувањето што го донесува финансискиот план на фондот.

Завршната сметка на фондот мора да се донесе најдоцна во рок од триесет дена по истекот на годината за која се донесува, ако со закон или со одлука на собранието на општествено-политичката заедница не е определен, пократок рок.

Завршната сметка на фондот ѝ се доставува на Службата на општественото книговодство на преглед во рок од десет дана од денот на донесувањето.

Завршната сметка му се доставува на собранието на општествено-политичката заедница што го основало фондот заради увид.

Член 87

Со актот за основање на фондот може да се предвиди завршната сметка на фондот да му се поднесува на одобрување на собранието на општествено-политичката заедница.

Член 88

Органот на управувањето на фондот е должен да ѝ овозможи на секоја заинтересирана организација или граѓанин увид во финансискиот план и завршната сметка на фондот, ако со закон или со статутот на општината не е предвиден друг начин за известување на јавноста за работењето на фондот.

Член 89

Одредбите на чл. 86 и 87 од овој закон важат и за фондовите што им се предадени на управување на работни односно други самоуправни организации.

Член 90

На фондот може да му се додели определен имот (недвижни и подвижни предмети што сочинуваат определено единство) на управување.

Општествено-политички организации, здруженија на граѓани и граѓани можат да му дадат свои средства на управување на фондот.

Член 91

Ако со сојузен закон се пропише задолжително основање на фонд, со тој закон се утврдуваат и неговите приходи.

Ако со сојузен закон се пропише задолжително основање на фонд од страна на република или општина, со тој закон не можат како приходи на фондот да се определат приходи кои според овој закон ѝ припаѓаат на републиката односно општината.

VI. ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

Член 92

Средствата за работи и акции чие остварување трае повеќе години можат да се утврдуваат со финансиска програма.

Финансиските програми ги донесува Собранието на општествено-политичката заедница.

Член 93

Со финансиската програма се утврдува програмата на работите и акциите и роковите за нивното извршување; вкупните средства потребни за извршување на програмата во целина; височината на средствата што се потребни за извршување на програмата во секоја година; органите надлежни за извршување на програмата и мерките за извршување на програмата.

Член 94

Средствата за извршување на финансиската програма во одделна година во рамките на програмата се обезбедуваат во буџетот или во финансискиот план на фондот на општествено-политичката заедница преку кој се врши финансирањето на односните општествени потреби.

VII. РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 95

Општествено политичката заедница е должна во резервниот фонд формиран во смисла на членот 24 на овој закон да распореди секоја година најмалку 1% од вкупните годишни приходи што ѝ припаѓаат според овој закон.

Обврската за издвојување во резервниот фонд престанува кога средствата на резервниот фонд ќе бидат остварени во височина од 15% од просекот на вкупните годишни приходи што се искажуваат во буџетот за последните три години.

Обврската за издвојување средства во резервниот фонд повторно настанува кога средствата на фондот ќе се намалат под износот утврден според ставот 2 на овој член.

Член 96

Средствата на резервниот фонд служат:

1) за подмирување на расходите настанати како последица на вонредни околности за кои не се обезбедуваат средства во буџетот и во фондовите, како што се особено: поплава, суша, пожар, земјотрес и други елементарни непогоди, сузбивање на епидемии, сузбивање на заразни болести кај добитокот, сузбивање на растителни штетници;

2) за обезбедување средства за буџетот и фондовите на општествено-политичката заедница во случај на неравномерно остварување на приходите на буџетот и фондовите;

3) за санација на установите на општествените служби ако врз основа на посебен закон не се формирани посебни средства за ова.

Средствата на резервниот фонд можат да се употребат за покривање на дефицитот на буџетот.

Ако средствата на резервниот фонд се користат за покривање на дефицитот на буџетот, општествено-политичката заедница е должна, покрај редовните 1%, да издвојува во својот резервен фонд почнувајќи од наредната година уште најмалку 1% од своите вкупни приходи, сè додека од посебното издвојување не го надомести износот употребен за покривање на дефицитот на буџетот.

Средствата на резервниот фонд првенствено се користат за подмирување на потребите според ст. 1 и 2 на овој член, а можат да се користат и за

санации на стопански организации, ако не можат да се обезбедат средства за тие цели од заедничките резерви на стопанските организации и од други извори.

Средствата на резервниот фонд можат да се дадат за санација на стопански организации само во вид на кредити за заедничките резерви на стопанските организации.

За подмирување на расходите од ставот 1 точка 1 од овој член општествено-политичката заедница може од својот резервен фонд да ѝ дава средства на друга општествено-политичка заедница.

За потребите од ставот 1 точка 2 на овој член, општествено-политичката заедница може од својот резервен фонд да ѝ дава кредити на друга општествено-политичка заедница, под условот од членот 97 став 3 на овој закон.

Член 97

Средствата на резервниот фонд за целите предвидени во членот 96 од овој закон можат да се даваат во вид на кредити или без обврска за враќање.

Без обврска за враќање не можат да се даваат средства за обезбедување средства на буџетот и фондовите во случај на неравномерно остварување на приходите на буџетот односно фондовите.

Средствата употребени според членот 96 став 1 точка 2 од овој закон мораат да му се вратат на резервниот фонд до крајот на годината во која се дадени.

Член 98

За користењето на средствата на резервниот фонд одлучува Собранието на општествено-политичката заедница.

Собранието на општествено-политичката заедница може да го овласти извршниот совет односно советот на Собранието да одлучува за употребата на средствата од резервниот фонд за целите предвидени во членот 96 став 1 точка 2 на овој закон, а до определен износ и за другите цели од членот 96 на овој закон.

Член 99

Завршната сметка за состојбата и користењето на средствата на резервниот фонд сочинува, како посебен прилог, составен дел на завршната сметка на буџетот на општествено-политичката заедница.

VIII. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 100

Одлуката за здружување на средства заради заедничко финансирање определени општествени потреби и задачи во смисла на членот 11 од овој закон ја донесува Собранието на општествено-политичката заедница.

Средствата што општествено-политичките заедници меѓусебно ги здружуваат заради финансирање определени општествени потреби и задачи од заеднички интерес се утврдуваат во буџетите на тие општествено-политички заедници односно во нивните фондови наменети за финансирање на тие потреби односно задачи.

Член 101

Заедничкото финансирање на општествените потреби и задачи општествено-политичките заедници го остваруваат со основање заеднички органи, организации и служби, односно со основање заеднички фонд или со доверување вршењето на тие задачи односно подмирувањето на потребите на орган, организација или фонд на една од општествено-политичките заедници.

Член 102

Со договор помеѓу општествено-политичките заедници се утврдува нивното учество во финанси-

рањето на општествените потреби и задачи од заеднички интерес, како и правата и обврските на општествено-политичките заедници во подмирувањето на тие потреби и извршувањето на задачите.

Член 103

Средствата што со буџетот или фондот на општествено-политичката заедница се распоредени за подмирување на општествените потреби и задачи од заеднички интерес му се пренесуваат на органот, организацијата односно фондот од членот 101 на овој закон на кои, во согласност со договорот од членот 102 на овој закон, им е доверено подмирувањето на тие потреби односно извршувањето на задачите.

За користење на средствата што се здружуваат според одредбите од овој закон може да се формира и посебна сметка.

Член 104

Со статутот на град што е поделен на општини, се регулира начинот на здружување на средствата на општините на подрачјето на градот односно начинот за обезбедување средства за финансирање на комуналните и други служби и подмирување потребите од заеднички интерес за општините на подрачјето на градот во согласност со уставот и законот.

Член 105

Заради финансирање на определени општествени потреби и задачи што се од интерес и за работните и други организации, општествено-политичката заедница може да ги здружува средствата од приходите што ѝ припаѓаат со средствата на тие организации што тие можат да ги користат за тие цели.

Здружувањето на средствата според ставот 1 на овој член се врши врз основа на договор помеѓу општествено-политичката заедница и работната односно друга организација.

IX. ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 106

Општествено-политичките заедници можат да се задолжуваат за финансирање на изградбата на определени објекти со кои се остваруваат потрајни услови за работа и функционирање на државните органи и општествените служби, како и за вложувања во други инвестиции од општ интерес за општествено-политичката заедница.

Општествено-политичка заедница не може да се задолжува заради финансирање на редовната дејност на своите претставнички тела, органи и служби, за подмирување на редовните обврски спрема установите на општествените служби, како ниту за подмирување на други текушти општествени потреби.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој член општествено-политичката заедница може краткорочно да се задолжи во случај на нерамномерно остварување на приходите во текот на годината.

Член 107

По исклучок, за подмирување на потребите од ставот 2 на членот 106 од овој закон, општествено-политичка заедница може да се задолжи кај друга општествено-политичка заедница.

Општествено-политичката заедница може да го одобри кредитот според ставот 1 на овој член само од приходите што ѝ припаѓаат според овој закон.

Член 108

За задолжувањето на општествено-политичката заедница одлучува нејзиното собрание.

Републичкото односно општинското собрание може да го овласти извршниот совет односно советот на општинското собрание да одлучува за краткорочно задолжување на општествено-политичката заедница во случај на нерамномерно остварување на приходите во текот на годината.

Член 109

Договорите за кредит од името на општествено-политичката заедница ги склучува органот што ќе го определи собранието на општествено-политичката заедница.

Член 110

Заемите со јавно запишување во земјата се распишуваат со закон односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница.

Општините можат да распишуваат заеми со јавно запишување само со согласност од републичкото собрание.

Член 111

Со законот односно со одлуката со која се распишува заем со јавно запишување во земјата се определува особено:

- 1) целта за која се распишува заемот;
- 2) вкупниот износ на заемот;
- 3) кој може да биде запишувач на заем;
- 4) височината на интересната стопа што се плаќа на запишаниот заем;
- 5) роковите и начинот на отплатувањето на заемот, како и другите потребни услови.

Член 112

Запишувачи на заем со јавно запишување можат да бидат граѓани, работни и други организации.

Работните организации не можат од своите деловни средства да запишуваат заем со јавно запишување, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 113

Јавни заеми со задолжително запишување можат да се распишуваат само со сојузен закон.

Член 114

При задолжувањето односно давањето гаранции по кредитите, општествено-политичката заедница е должна да води сметка со извршувањето на обврските по кредитите и гаранциите да не го доведе во прашање финансирањето на службите и подмирувањето на потребите за кои општествено-политичката заедница врз основа на уставот и законот е должна да обезбеди средства.

X. БУЏЕТСКА КОНТРОЛА И КОНТРОЛА НА ЗАКОНИТОСТА НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 115

Собранието на општествено-политичката заедница непосредно или преку својот орган надлежен за буџет контролира дали приходите на општествено-политичката заедница искажани во буџетот се остваруваат во согласност со предвидените износи во буџетот и со важечките прописи врз основа на кои се остваруваат приходите.

Собранието на општествено-политичката заедница контролира дали остварените приходи им се распределуваат на нивните корисници и носители во согласност со распоредот на приходите извршен во буџетот.

Органот на општествено-политичката заедница надлежен за буџет е должен да го известува собранието за остварување на приходите на општествено-политичката заедница и за извршувањето на распоредот на тие приходи.

Член 116

При донесувањето на буџетот, собранието на општествено-политичката заедница ја разгледува работата и задачите, како и постигнатите резултати во извршувањето на задачите на секој орган односно организација на кои средствата за вршење на нивната дејност им се обезбедуваат од буџетот на општествено-политичката заедница.

Органите и организациите од ставот 1 на овој член се должни на собранието на општествено-политичката заедница да му дадат податоци за својата работа и за извршувањето на задачите.

Член 117

Заради контрола на извршувањето на буџетот, органите и организациите на кои им се обезбедуваат средства од буџетот на општествено-политичката заедница се должни на собранието на општествено-политичката заедница, на негово барање, да му ги доставуваат своите финансиски планови, како и извештаи за извршувањето на нивните задачи.

Член 118

Ако собранието на општествено-политичката заедница утврди дека општествените потреби не се подмируваат и задачите не се извршуваат во согласност со општите интереси на заедницата поради нецелесообразен распоред на средствата во финансиските планови на органите односно организациите на кои им е доверено подмирувањето на општествените потреби, извршувањето на задачите, како и употребата на тие средства — собранието на општествено-политичката заедница ќе донесе препорака со која на тие органи односно организации ќе им укаже на недостатоците во финансирањето и ќе им препорача начин за отстранување на тие недостатоци.

Член 119

Органите и организациите на кои се однесува препораката се должни да ја разгледаат препораката на седница на органот на управувањето и по неа да заземат свој став.

Со препораката и со својот став по препораката, органот на управувањето од ставот 1 на овој член е должен да ги запознае членовите на работната заедница на органот односно организацијата.

Ако органот односно организацијата не ја усвои препораката, ќе го извести собранието на општествено-политичката заедница за разлозите поради кои не ја усвоил во рок од 30 дена од денот на доставувањето на препораката.

Член 120

Ако собранието на општествено-политичката заедница не ги усвои разлозите на органот односно организацијата поради кои не е усвоена препораката, може да донесе одлука за распоред или употреба на средствата согласно со дадената препорака.

Органот односно организацијата е должен да постапи по одлуката на собранието на општествено-политичката заедница.

Ако е, во согласност со посебен закон, обврската на општествено-политичката заедница за обезбедување средства за дејноста на определени установи на општествените служби утврдена со договор, установата може, ако смета дека одлуката на собранието на општествено-политичката заедница не е во согласност со договорот, да поведе спор пред надлежниот суд и до донесувањето на одлука на судот да го одложи извршувањето на одлуката на собранието на општествено-политичката заедница.

Член 121

Органите на собранието на општествено-политичката заедница надлежни за буџет и финансии и службата на општественото книговодство се грижат за правилната примена на овој закон, на законот на републиката и на прописите донесени врз основа на тие закони.

Член 122

Ако органите од членот 121 на овој закон сметаат дека буџетот или друг општ акт на околицата или општината, со кој се установуваат приходите и се регулира финансирањето на општествените потреби, не се во согласност со уставот и законот или дека е незаконито донесен, тие се должни за тоа да му поднесат извештај на републичкиот извршен совет заради поведување постапка за оценка на нивната уставност односно законитост.

Член 123

Ако органите од членот 121 на овој закон сметаат дека финансискиот план односно друг општ

акт за установување на приходите и за нивната употреба на самоуправната организација на која ѝ се обезбедуваат средствата од буџетот не е во согласност со уставот и законот, тие се должни за тоа да му поднесат извештај на собранието на општината заради поведување постапка за оценка на нивната уставност односно законитост, ако со посебен закон не е определено поинаку.

Член 124

Републичкиот извршен совет, до донесувањето на одлуката на уставниот суд, ќе го запре извршувањето на буџетот или на негови одделни делови, односно на друг општ акт на околицата или општината, со кои се установуваат приходите и се регулира финансирањето на општествените потреби.

Ако извршниот совет го запре извршувањето на буџетот, со одлуката за запирање на извршувањето ќе определи кои општествени потреби и издаатоци можат да се финансираат врз основа на буџетот чие извршување се запира до донесувањето на одлуката на уставниот суд.

Член 125

Под условот од членот 124 на овој закон, собранието на општината ќе го запре извршувањето на финансискиот план односно на друг општ акт на самоуправната организација за установување на приходите и за нивната употреба, ако со посебен закон не е определено поинаку.

Член 126

Одлука за запирање на извршувањето на буџетот, финансискиот план или друг општ акт според одредбите од чл. 124 и 125 на овој закон, извршниот совет односно собранието на општината може да донесе само ако на надлежниот уставен суд му е поднесено барање за оценка на законитоста односно уставноста на буџетот, финансискиот план односно друг општ акт чие извршување се запира.

Член 127

Контролата на законитоста на поединечните акти за извршување на буџетот, финансиските планови на фондските на општествено-политичките заедници, финансиските планови на државните органи и финансиските планови на установите на општествените служби, со кои средствата за вршење на нивната дејност се обезбедуваат во буџетот или во фондот на општествено-политичката заедница, ја врши Службата на општественото книговодство според важечките прописи.

XI. СОЈУЗЕН БУЏЕТ

Член 128

Сојузниот буџет го донесува Сојузната скупштина.

Член 129

Во сојузниот буџет се обезбедуваат средства за:

- 1) потребите на сојузните органи и народната одбрана;

- 2) дополнителни средства на одделна република;
- 3) интервенции во стопанството што врз основа на сојузни прописи ги врши федерацијата, ако со посебни акти на Сојузната скупштина не се определуваат други средства за тие цели;

- 4) вршење на дејностите на установите и другите организации на кои врз основа на сојузни прописи или договори што ќе ги склучи федерацијата им се обезбедуваат средства во сојузниот буџет;

- 5) остварување на правата и обврските по меѓународните спогодби и договори;

- 6) отплата на заемите што ги склучила федерацијата, ако отплатата на заемот не се врши од други средства;

- 7) извршување на обврските спрема воените инвалиди од војните и други лица чии права се вутврдени со сојузни прописи, а средствата за остварување на тие права врз основа на сојузни прописи ги обезбедува федерацијата;

8) подмирување на другите потреби и за извршување на обврските и задачите од општо значење за федерацијата.

Член 130

Во сојузниот буџет се издвојува дел од приходите како нераспоредени средства (буџетска резерва) за општествените потреби и задачи за кои во сојузниот буџет не се распоредени средства или не се распоредени во доволен износ.

Член 131

Сојузниот буџет се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

1. Изработка на буџетот

Член 132

Нацртот на сојузниот буџет го составува сојузниот орган на управата надлежен за буџет.

Органот од ставот 1 на овој член го составува нацртот на сојузниот буџет врз основа на предлозите за обезбедување средства што ги доставуваат сојузните органи, установите и организациите на кои им се обезбедуваат средства во сојузниот буџет, како и врз основа на предлозите што ги доставуваат носителите на средства за посебните намени што се финансираат од сојузниот буџет.

Член 133

Сојузните органи му доставуваат на сојузниот орган на управата надлежен за буџет предлог за обезбедување средства за вршење на нивната редовна дејност со документација.

Документацијата особено опфаќа податоци за работите и задачите на органот во годината за која се донесува буџетот (програма за работа), како и извештај за извршувањето на работите и задачите и за потрошокот на средствата во текуштата година.

Органите што се во состав на сојузен орган на управата ги доставуваат предлозите за обезбедување средства за вршење на нивната редовна дејност со документација преку сојузниот орган на управата во чиј состав се наоѓаат.

Член 134

Сојузните органи му доставуваат на сојузниот орган на управата надлежен за буџет и предлози за обезбедување средства за посебните намени за кои им се потребни средства, во согласност со нивната дејност, како и соодветна документација.

Органите што се во состав на сојузен орган на управата му ги доставуваат предлозите за обезбедување средства за посебните намени преку органот на управата во чиј состав се наоѓаат.

Член 135

Установите на општествените служби на кои средствата им се обезбедуваат во сојузниот буџет му ги поднесуваат предлозите за обезбедување средства со документацијата на сојузниот орган на управата надлежен за буџет преку сојузниот орган на управата кој е надлежен за областа на општествената дејност во која спаѓаат работите што ги врши установата.

Член 136

Општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани поднесуваат предлог да им се обезбедат средства во сојузниот буџет на име помош за вршење на нивната дејност непосредно до сојузниот орган на управата надлежен за буџет.

Член 137

Сојузниот орган на управата надлежен за буџет врз основа на предлозите и барањата од органите, установите и организациите составува нацрт на сојузниот буџет.

Член 138

Ако органот од членот 137 на овој закон при изработката на нацртот на сојузниот буџет утврди дека буџетот не може да се урамнотежи, тој ќе му предложи на Сојузниот извршен совет потребни мерки за негово урамнотежување.

Ако со мерките што се предлагаат за урамнотежување на нацртот на сојузниот буџет се предвидува намалување на средствата од предлозите на органите, установите и организациите, сојузниот орган на управата надлежен за буџет е должен да ги извести за тоа сите органи, установи и организации.

Член 139

Нацртот на сојузниот буџет сојузниот орган на управата надлежен за буџет му го доставува на Сојузниот извршен совет заради утврдување на предлогот на сојузниот буџет.

Член 140

Сојузните органи, установи и организации за кои е предложено намалување на средствата можат да бараат Сојузниот извршен совет посебно да ги разгледа нивните предлози за обезбедување средства.

Член 141

Предлогот на сојузниот буџет го утврдува Сојузниот извршен совет.

Предлогот на сојузниот буџет со образложение Сојузниот извршен совет ѝ го доставува на Сојузната скупштина.

Кон предлогот на сојузниот буџет се поднесуваат нацртите на финансиските планови на органите и потребните податоци од предлозите на установите и организациите за доделување средства од буџетите, со документацијата.

Член 142

Органите, установите и организациите на кои им се обезбедуваат средства во сојузниот буџет, а чии предлози за обезбедување средства не се усвоени при составувањето на предлогот на сојузниот буџет, можат да бараат да ги изложат пред Сојузната скупштина програмите на својата работа и усно да ги образложат своите предлози во поглед на обезбедувањето на средствата во буџетот.

2. Извршување на буџетот

Член 143

За извршувањето на сојузниот буџет во целина е одговорен Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет се грижи распределбата на приходите во текот на годината да се врши во согласност со нивното остварување.

Член 144

Ако приходите на федерацијата не се остваруваат како што е тоа предвидено во буџетот, Сојузниот извршен совет може со цел за одржување на буџетската рамнотежа привремено да ги намали износите на средствата распоредени со буџетот за определени намени или привремено да го запре користењето на средствата распоредени со буџетот за посебни намени.

За преземените мерки од ставот 1 на овој член, Сојузниот извршен совет е должен да ја извести Сојузната скупштина и да ѝ предложи соодветна измена на буџетот.

Член 145

Распределбата на остварените приходи во смисла на чл. 54 и 55 од овој закон се врши со тримесечни планови за извршување на буџетот.

Сојузниот извршен совет може да одлучи распределбата на остварените приходи да се врши со месечни планови.

Член 146

Тримесечните односно месечните планови за извршување на сојузниот буџет ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за буџет.

Тримесечните односно месечните планови за извршување на сојузниот буџет се составуваат на начинот на кој се искажуваат приходите и нивниот распоред во буџетот.

Тримесечните односно месечните планови за извршување на буџетот мораат да бидат урамнотежени.

Член 147

Ако поради нерамномерно притекување на приходите на сојузниот буџет тримесечните односно месечните планови не можат да се урамнотежат, за привремено покривање на распоредените средства федерацијата може да склучи кредит кај Народната банка односно да ги користи средствата на резервниот фонд на федерацијата, со обврска да го врати кредитот односно користените средства од резервниот фонд на федерацијата до истекот на буџетската година.

Одлуката за задолжување на федерацијата кај банката односно за користење на средства од резервниот фонд на федерацијата ја донесува Сојузниот извршен совет.

Договорот за кредит со банката од името на федерацијата го склучува сојузниот орган на управата надлежен за буџет.

Член 148

Средствата што со буџетот им се распоредени во вкупни износи на органите, установите и организациите, се пренесуваат на нивните сметки врз основа на тримесечните односно месечните планови за извршување на сојузниот буџет.

Средствата распоредени со буџетот за посебни намени им се доделуваат врз основа на тримесечните планови односно месечните планови за извршување на буџетот, на носителите односно на корисниците на тие средства по пат на акредитиви.

Средствата што се распоредени со буџетот за посебни намени можат врз основа на тримесечните односно месечните планови за извршување на буџетот да се пренесуваат и на посебни сметки.

Сојузниот извршен совет определува кои средства за посебни намени ќе се користат преку посебна сметка.

Член 149

Распоредување и пренесување на средствата на носителите и корисниците на тие средства врз основа на плановите за извршување на буџетот може да се врши до крајот на годината за која е донесен буџетот.

Член 150

Средствата доделени по пат на акредитив можат да се користат до крајот на буџетската година.

Средствата распоредени за посебни намени (член 17 став 3) пренесени на посебни сметки можат да се користат и по истекот на буџетската година, ако е со одлука на Сојузната скупштина односно со општиот дел на буџетот определено тоа.

Член 151

Сојузниот извршен совет може да врши измена на намената и височината на средствата што се распоредени во сојузниот буџет за посебни намени во рамките на утврдените со буџетот намени и распоредените средства.

Член 152

За користењето на нераспоредените приходи (буџетска резерва) одлучува Сојузниот извршен совет, ако во општиот дел на сојузниот буџет не е определено поинаку.

Сојузниот извршен совет може да го овласти сојузниот орган на управата надлежен за буџет да располага до определен износ со нераспоредените приходи.

Средствата одобрени од нераспоредените приходи за одделни намени се користат на начинот предвиден со овој закон за користењето на средствата за тие намени.

3. Завршна сметка на сојузниот буџет**Член 153**

Завршната сметка на сојузниот буџет ја донесува Сојузната скупштина.

Член 154

Предлогот на завршната сметка на сојузниот буџет го утврдува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет го доставува предлогот на завршната сметка на сојузниот буџет до Службата на општественото книговодство заради преглед до 31 март.

Сојузниот извршен совет го доставува предлогот на завршната сметка на сојузниот буџет до Сојузната скупштина со извештајот од Службата на општественото книговодство за прегледот на завршната сметка, најдоцна до 30 јуни.

Член 155

Нацртот на завршната сметка на сојузниот буџет го составува сојузниот орган на управата надлежен за буџет.

Сојузниот орган на управата надлежен за буџет го составува нацртот на завршната сметка на сојузниот буџет врз основа на завршната сметка на сојузните органи за користењето на средствата што им се распоредени за вршење на редовната дејност, врз основа на податоците за користењето на средствата распоредени за посебни намени и врз основа на прегледите за користење на средствата на посебни сметки.

Член 156

Завршната сметка на сојузниот буџет се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 157**

До донесувањето на соодветни сојузни закони, приходите установени со сојузни прописи и распоредени како приход на определени општествено-политички заедници односно нивните буџети им припаѓаат на тие заедници, ако со овој закон не е определено поинаку.

До донесувањето на соодветни сојузни закони, приходите установени со сојузни прописи и распоредени како приход на фондовите кои како задолжителни се основани според сојузни прописи им припаѓаат на тие фондови, ако со овој закон тие приходи не се определени како приход на општествено-политичката заедница.

Член 158

Заедничките приходи на општествено-политичките заедници од членот 26 на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи што ќе се остварат по 31 декември 1964 година ќе се распределат помеѓу општествено-политичките заедници според прописите и инструментите што важеле за 1964 година.

Член 159

До донесувањето на сојузниот закон за данокот на промет, досегашните прописи за данокот на промет остануваат во сила.

До донесувањето на законот од ставот 1 на овој член, данокот на промет кој според Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи е заеднички приход на сите општествено-политички заедници и припаѓа на општината, ако со републички закон не биде определено поинаку.

Член 160

До утврдувањето на дополнителните средства според одредбите од овој закон, на републиките што примаат дотација од средствата на федерацијата врз основа на членот 191 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, им се обезбедуваат дополнителни средства во височината на дотациите утврдени за 1964 година со примена на одредбата на членот 42 став 2 од овој закон.

Ако височината на дополнителните средства утврдена за одделна република според одредбите од овој закон биде пониска од дотацијата што на републиката ѝ е обезбедена во 1964 година, на таа република ќе ѝ се обезбедат дополнителни средства во височина на дотацијата што е утврдена за 1964 година, под условот од членот 38 став 3 на овој закон.

Член 161

До донесувањето на соодветни сојузни закони, приходите што им припаѓаат на општествено-политичките заедници според одредбите од чл. 26, 27 и 28 на Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 53/62) се уплатуваат во фондот за патишта на односната општествено-политичка заедница.

Ако општествено-политичка заедница нема основано фонд за патишта, приходите од ставот 1 на овој член ќе се уплатуваат во корист на посебната сметка на општествено-политичката заедница и таа може да ги употреби само за намените за кои можат да се користат тие приходи според одредбите од Законот за претпријатијата за патишта.

Член 162

Додека не се регулира формирањето на заедничките резерви на стопанските организации и употребата на тие средства, придонесот според одредбите од Законот за формирањето и употребата на средствата на републичките и општинските резервни фондови за потребите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службин лист на СФРЈ“, бр. 47/63) ќе се уплатуваат на посебни сметки кај банката и ќе се користат за намените определени со тој закон.

На посебните сметки од ставот 1 на овој член ќе се пренесат средствата на постојниот резервен фонд на општествено-политичката заедница, формирани од приходите според точката 3 на членот 152 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, кои според точката 5 на членот 154 од тој закон се искажуваат на посебна сметка на резервниот фонд.

Член 163

Средствата на 60%-ната буџетска резерва што се формирани на посебна сметка на општествено-политичката заедница врз основа на Одлуката за употребата на средствата на 60%-ната буџетска резерва формирана од приходите на буџетите на политикотериторијалните единици за 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59 и 53/60), ќе се пренесат како приход во резервниот фонд на општествено-политичката заедница со состојбата на 31 декември 1964 година

Член 164

Средствата на посебната буџетска резерва формирана од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници според одредбата од чл. 35 и 36 на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) ќе се пренесат во резервниот фонд на општествено-политичката заедница од чии приходи се формирани тие средства, ако со посебен сојузен закон не е определено поинаку.

Член 165

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за буџет и организација на управата, донесува поблиски прописи:

- 1) за начинот на водење евиденција за наплатата на приходите на буџетите и за уплатата на истите во корист на буџетите на општествено-политичките заедници;
- 2) за начинот на искажување на приходите и нивниот распоред во буџетот, како и за начинот на составување на завршната сметка на буџетот;
- 3) за начинот на искажување на приходите и нивниот распоред во финансискиот план на фондот на општествено-политичката заедница, како и за начинот на составување на завршната сметка на фондот на општествено-политичката заедница;
- 4) за начинот на искажување на приходите и нивниот распоред на посебната сметка на општествено-политичката заедница, како и за начинот на

искажување на користените средства од посебната сметка на општествено-политичката заедница;

5) за начинот на составување на завршната сметка на резервниот фонд на општествено-политичката заедница.

Член 166

Со денот на почетокот на применувањето на овој закон престанува да важи Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64) и Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 53/56, 16/58 и 41/59).

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, до донесувањето на соодветни прописи за финансиското и материјалното работење на организациите и установите ќе се применуваат одредбите од Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи, што не се во спротивност со одредбите од овој закон

Член 167

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

427.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРОМЕТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење на дејноста промет на прехранбени производи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 77,
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРОМЕТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Земјоделските задруги, како и продавниците и складовите на производителските стопански организации и на земјоделските задруги, не плаќаат придонес од доходот на доходот остварен со вршење на дејноста промет на прехранбени производи на внатрешниот пазар.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

428.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ

Се прогласува Законот за баждарење на поморските бродови и чамци, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 75
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ

Член 1

Баждарењето на поморските бродови и чамци на југословенската трговска морнарица се врши според одредбите на овој закон.

Според одредбите на овој закон се врши и баждарењето на странски трговски поморски бродови и чамци, кога е тоа определено со овој закон.

Баждарењето на поморски брод или чамец се врши за да се утврди бруто и нето регистарската тонажа на бродот или чамецот.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон ги имаат овие значења:

1) поморски брод е поморски пловен објект со повеќе од 10 БРТ кој има палуба, како и поморски технички пловен објект од иста тонажа иако нема палуба;

2) поморски чамец е поморски пловен објект до 10 БРТ со палуба или без палуба, како и поморски пловен објект со повеќе од 10 БРТ кој нема палуба, освен технички пловен објект без палуба од иста тонажа;

3) регистарска бруто тонажа означува кај поморски брод и чамец са палуба зафатнина на затворените простори на поморскиот брод односно чамец, а кај поморски чамец без палуба — зафатнина на целиот простор на чамецот ограничен со неговата надворешна оплата, која се утврдува врз основа на техничките прописи за начинот на мерење и пресметување на регистарската зафатнина при баждарењето на поморските бродови и чамци;

4) регистарската нето тонажа означува кај поморски брод и чамец зафатнина која се добива кога од регистарската бруто зафатнина ќе се одбијат зафатнините на просторите во кои се сместени погонските уреди, на станбените простории на посадата и на другите простории определени со техничките прописи за начинот на мерење и пресметување на регистарската зафатнина при баждарењето на поморските бродови и чамци.

Член 3

На баждарење подлежат, според одредбите на овој закон, југословенски поморски брод и чамец, како и странски поморски брод или чамец кој во југословенската лука подлежи на плаќање на надоместоците чија височина се утврдува спрема то-

нажата на бродот или чамецот и кој нема свидетелство за баждарење или нема свидетелство за баждарење кое се признава во Југославија.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, на баждарење не подлежат југословенски спортски веслачки чамци, каици и слични пловни објекти што не се подолги од 3 м и пошироки од 1 м, како и чамци што се припадност на брод.

Член 4

Баждарење на поморски брод или чамец кој во југословенско бродоградилиште се гради за сметка на странски порачач може да се изврши според одредбите на овој закон ако тоа го побара странскиот порачач.

По барање на носителот на право за користење односно на сопственикот на југословенски поморски брод или чамец, како и на сопственикот на странски поморски брод или чамец, баждарење на поморски брод или чамец може да се изврши и по системот за баждарење предвиден со странски прописи.

Член 5

Ако е југословенски поморски брод или чамец набавен во странство или во странство се вршат на него преправки поради кои бродот или чамецот мора според одредбите на овој закон да биде повторно баждарен, таков брод или чамец може во случај на потреба да се баждари и во државата во која е набавен односно во која се извршени на него такви преправки.

Во случајот од ставот 1 на овој член Југословенскиот регистар на бродовите може по барање на носителот на право за користење или на сопственикот на југословенски поморски брод да го изврши неговото баждарење и во странство според одредбите од овој закон.

Член 6

Баждарење на југословенски поморски брод или чамец набавен во странство, како и на странски поморски брод или чамец кој според одредбите од овој закон подлежат на баждарење, се врши штом бродот или чамецот ќе стигне во првата југословенска лука.

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесува на југословенски поморски брод што според одредбите од овој закон е веќе баждарен во странство (член 5 став 2).

Член 7

Барање за баждарење на југословенски поморски брод или чамец е должен да поднесе носителот на право за користење односно сопственикот на бродот или чамецот.

Барањето за баждарење на југословенски поморски брод или чамец што се гради во југословенско бродоградилиште мора да се поднесе штом на бродот или чамецот ќе бидат вградени оплатите, палубите и преградите, а барањето за баждарење на југословенски брод или чамец набавен во странство што во странство не е баждарен според одредбите од овој закон — веднаш по доаѓањето на бродот или чамецот во првата југословенска лука.

Член 8

Баждарењето на поморските бродови го врши Југословенскиот регистар на бродовите, а баждарењето на поморските чамци — лучката капетанија.

Техничките дејствија на баждарењето (премерување и пресметување на бруто и нето регистарската тонажа) на поморски брод или чамец ги вршат, и тоа:

1) на поморски брод — стручните службеници (баждарите) на Југословенскиот регистар на бродовите;

2) на поморски чамец — определени службеници на лучката капетанија.

Член 9

На поморски брод чие баждарење е извршено според одредбите на овој закон му се издава свидетелство за баждарење.

Свидетелството за баждарење ја губи важноста кога поради преправки извршени на поморскиот брод се менува неговата бруто или нето регистарска тонажа.

Ако е југословенски брод или чамец баждарен во странство од страна на странски орган надлежен за баждарење, свидетелството за баждарење издадено од тој орган ја губи важноста кога бродот односно чамецот ќе стигне во првата југословенска лука.

По исклучок од одредбата од ставот 3 на овој член, Југословенскиот регистар на бродовите односно лучката капетанија може во оправдани случаи да му одобри на југословенски поморски брод односно чамец што има странско свидетелство за баждарење да го користи тоа свидетелство за определено време по доаѓањето во првата југословенска лука, ако е бродот или чамецот баждарен по систем за баждарење кој не се разликува суштествено од системот за баждарење кој важи во Југославија.

Член 10

Податоците за тонажа на југословенски поморски чамец чие баждарење е извршено според одредбите на овој закон, се запишуваат во листот за очевидност.

Член 11

Странско свидетелство за баждарење на странски поморски брод или чамец се признава во Југославија под услов на реципроцитет и под услов бродот односно чамецот да е баждарен по систем за баждарење кој не се разликува суштествено од системот за баждарење кој важи во Југославија.

Член 12

На поморски брод кој може да се користи како тип на брод со затворена заштитна палуба или како тип на брод со отворена заштитна палуба (shelter-deck) можат да му се издадат две свидетелства за баждарење, и тоа едно за тип на брод со затворена заштитна палуба, а друго за тип на брод со отворена заштитна палуба.

Поморскиот брод од ставот 1 на овој член може да користи истовремено само едно свидетелство за баждарење, и тоа со соодветно свидетелство за надвојето односно со исправа што содржи податоци за надвојето.

Член 13

Лучката капетанија ќе му забрани напуштање на луката на југословенски поморски брод што нема свидетелство за баждарење или чие свидетелство за баждарење ја изгубило важноста, додека не се изврши баждарење односно повторно баждарење на бродот.

Член 14

Повторно баждарење на југословенски поморски брод или чамец ќе се изврши:

- 1) ако на бродот или чамецот по неговото баждарење се извршат преправки поради кои се менува неговата бруто или нето регистарска тонажа;
- 2) ако се јави сомневање во точноста на веќе извршеното баждарење.

Во случај на повторно баждарење според одредбата на точката 1 од ставот 1 на овој член, Југословенскиот регистар на бродовите односно лучката капетанија одлучува дали повторното баждарење мора да биде извршено во целина или делумно зависно од извршените преправки на бродот или чамецот.

Барање за повторно баждарење во случајот од точката 1 на ставот 1 од овој член мора да се поднесе пред завршетокот на преправката на бродот или чамецот. Ако таа преправка се врши во странство на југословенски поморски брод или чамец, а повторното баждарење во странство не го извршил

Југословенскиот регистар на бродовите, барањето за повторно баждарење мора да се поднесе веднаш по доаѓањето на бродот или чамецот во првата југословенска лука.

Барањето за повторно баждарење во случајот од точката 1 на ставот 1 од овој член мора да се поднесе пред завршетокот на преправката и за странски поморски брод или чамец кој според одредбите на овој закон подлежи на баждарење во Југославија, ако преправките на странскиот поморски брод или чамец се вршат во југословенско бродоградилиште.

Барање за повторно баждарење на поморски брод или чамец во случајот од точката 1 на ставот 1 од овој член поднесуваат лицата од членот 7 став 1 на овој закон, а барање за повторно баждарење во случајот од точката 2 на ставот 1 од овој член, покрај лицата од членот 7 став 1 на овој закон, може да поднесе и работната организација или органот на управата овластен да наплатува надоместоци чија височина се утврдува според зафатнината на бродот или чамецот.

Повторно баждарење на поморски брод или чамец не можат да вршат лица што го извршиле поранешното баждарење во чија точност се појавило сомневање.

На југословенски поморски брод што е повторно баждарен ќе му се одземе порано издаденото свидетелство за баждарење.

Член 15

Носителот на правото за користење, сопственикот, односно бродарот на поморски брод или чамецот е должен бродот или чамецот што се баждари да го приготви за баждарење, а лицето што барало баждарење на поморски брод или чамец е должно за извршеното баждарење да плати надоместок.

Надоместок за баждарење не се плаќа во случај на вршење повторно баждарење според одредбата на членот 14 став 1 точка 2 од овој закон од страна на Југословенскиот регистар на бродовите односно лучката капетанија што го извршила и претходното баждарење, ако се утврди дека баждарењето во чија точност се јавило сомневање било неточно извршено.

Ако е повторното баждарење извршено од причината од членот 14 став 1 точка 2 на овој закон, по барање на работната организација или на органот на управата овластен да наплатува надоместоци чија височина се утврдува според зафатнината на поморскиот брод или чамец, надоместокот за повторното баждарење го плаќа, освен во случајот од ставот 2 на овој член, работната организација односно органот на управата по чие барање е извршено повторно баждарење.

Ако во случајот од ставот 3 на овој член се утврди дека е претходното баждарење неточно извршено, работната организација односно органот на управата што го платил надоместокот за повторното баждарење има право од поморскиот брод односно носителот на правото за користење или од сопственикот на поморскиот чамец да го наплати исплатениот надоместок за извршеното повторно баждарење.

Височината на надоместоците за баждарење на поморските чамци ја утврдува надлежниот републички орган.

Член 16

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за поморски прекршок работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на југословенски поморски брод:

- 1) ако не поднесе барање за баждарење на југословенски поморски брод што се гради во југословенско бродоградилиште — штом на бродот ќе се вградат плати, палуби и прегради, или не поднесе барање за баждарење на југословенски поморски брод што е набавен во странство а во странство не е баждарен според одредбите на овој закон — веднаш по доаѓањето на бродот во првата југословенска лука (член 7 став 2);

2) ако за југословенски поморски брод користи свидетелство за баждачење противно на одредбата на членот 12 од овој закон;

3) ако не поднесе барање за повторно баждачење на југословенски поморски брод пред завршетокот на работите на преправката со која се менува неговата бруто и нето регистарска тонажа или не поднесе такво барање веднаш по доаѓањето на бродот во првата југословенска лука ако работите на преправката на бродот се изведуваат во странство а бродот не бил баждарен во странство според одредбите на овој закон (член 14 ст. 3 и 4).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за поморски прекршок со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во работната организација или друго правно лице.

Член 17

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за поморски прекршок работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на југословенски поморски чамец ако стојри дејствие од членот 16 став 1 точ. 1 и 3 на овој закон доколку тоа дејствие се однесува на поморски чамец.

За дејствието од членот 16 став 1 точ. 1 и 3 од овој закон што се однесува на југословенски поморски чамец ќе се казни за поморски прекршок со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во работната организација или во другото правно лице.

Член 18

Ќе се казни за поморски прекршок, и тоа:

1) со парична казна до 300.000 динари — сопственик на југословенски поморски брод за дејствие од членот 16 став 1 на овој закон;

2) со парична казна до 50.000 динари — сопственик на југословенски поморски чамец за дејствие од членот 16 став 1 точ. 1 и 3 на овој закон.

Член 19

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски да донесува прописи за постапката за баждачење на поморските бродови и чамци и за начинот на мерење и пресметување на регистарската тонажа при баждачење на тие бродови и чамци.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за баждачење на поморските бродови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/49 и 56/51).

Член 21

Овој закон влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

429.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 73
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Заради јавно истакнување на значајните напори и достигнуања на поединци и на колективите во развитокот на социјалистичките општествени односи, научната мисла и другите области на општествената активност;

Заради поттикнување на поединечните и колективните иницијативи и творештвото во сите области на животот и работата на општествената заедница од општ интерес;

Заради постојан континуитет во понатамошниот револуционерен развиток на Југославија помеѓу делата на социјалистичката револуција утврдени со одлуките на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и работата на современите генерации, како и заради трајно сеќавање на тие дела и одлуки;

а прифаќајќи ја иницијативата на Свечената заедница седница на Сојузната скупштина и Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија од 29 новемри 1963 година, Сојузната скупштина донесува

ЗАКОН

ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се установува Награда на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија како истакнато општествено признание во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 2

Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се доделува за највисоки достигнуања во општествено-економските, општествено-политичките, научните, техничките, културните и другите области на творештвото и работата од општо значење за изградбата и развитокот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 3

Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија може да им се доделува на поединци, колективи и организации.

Имињата на добитниците на наградата се објавуваат на 29 новемри

На ист добитник може да му се додели наградата само еднаш.

Во една година можат да се доделат најмногу пет награди.

Наградата се доделува секоја година, а нема да се додели ако за тоа не постојат услови.

Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се ослободува од сите придонеси, даноци и други давања.

Член 4

Иницијатива за доделување на Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија може да потекнува од работни и други организации, претставнички тела на општествено-политичките заедници и граѓани.

Член 5

Заради обезбедување материјални средства за доделување на Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се формира посебен фонд.

Средствата на фондот се обезбедуваат во Сојузниот буџет.

Граѓаните, работните и други организации можат да даваат подароци и да вршат завештавања во корист на фондот.

Член 6

Заради следење на творештвото на поединци-те, колективите и организациите и одлучување за доделување на Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се формира Одбор за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

Одборот го сочинуваат претседател и 20 членови.

Претседател и 14 членови именува Сојузниот собор на Сојузната скупштина, а републичките собори на републичките собранија делегираат по еден член.

Одборот се именува на две години. Една половина од членовите на одборот можат да бидат повторно именувани за наредниот период од две години.

Работата во Одборот е почесна.

Член 7

Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија е независен во својата работа.

Височината на наградата ја определува Одборот.

Одборот донесува одлуки со мнозинство гласови на своите членови, ако на седницата присуствуваат најмалку две третини од неговите членови.

Одборот е должен да го објави образложението на своите одлуки за доделување на наградата.

Член 8

Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија донесува деловник за својата работа.

Во деловникот се утврдуваат начинот на работа на Одборот и други прашања од интерес за неговата работа.

Администрацијата на Одборот ја врши Сојузниот секретаријат за просвета и култура.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

430.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 74

13 јули 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА

Член 1

Во Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62) по членот 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„Во областа на безбедноста на пловидбата се сметаат:

1) како работи од областа на исклучивите права и должности на федерацијата — инспекциските работи што се однесуваат на вршењето на надзор над странски поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба во југословенските луки односно пристаништа;

2) како работи од интерес за целата земја:

а) инспекциските работи што се однесуваат на вршењето на надзор над: југословенските поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба што се овластени да вршат меѓународен или меѓурегионален сообраќај, како и над членовите на посадите на тие бродови и пловила; над вршењето на службата на крајбрежна пилотажа; над одржувањето на луците и пристаништата отворени за меѓународен сообраќај; над одржувањето на пловните патишта од меѓународно значење во југословенското крајбрежно море и на внатрешните пловни патишта; над вршењето на радио-службата што служи за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта;

б) стручните и техничките работи што се однесуваат на: утврдување способноста за пловидба на поморските бродови, бродовите и пловилата за внатрешна пловидба чиј преглед го врши Југословенскиот регистар на бродовите; одржување на пловните патишта од меѓународно значење во југословенското крајбрежно море и на внатрешните пловни патишта; одржување и работа на крајбрежните радио-станции што служат за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта.“

Член 2

Во членот 4 став 1 зборот: „овој“ се брише.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој член, органите на управата вршат и технички и други стручни работи што се однесуваат на утврдување способноста за пловидба на поморските чамци, како и на пловилата за внатрешна пловидба за кои е тоа пропишано со сојузен закон.“

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Управните работи на службата за безбедност на пловидбата од надлежноста на федерацијата ги врши Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Управните работи на службата за безбедност на пловидбата од исклучивата надлежност на федерацијата и од интерес за целата земја во републиката ги вршат републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата и лучките капетани на море, односно капетаните на пристаништата на внатрешните пловни патишта (капетаните).

Капетаните можат да имаат испостави, кои се основаат на нивното подрачје.“

Член 4

Чл. 6, 7 и 8 се бришат.

Член 5

Членот 10 се менува и гласи:

„Инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата ги вршат определени стручни службеници на органите на управата надлежни за работите на службата за безбедност на пловидбата (инспектори на безбедноста на пловидбата).

За извршување на определена инспекциска работа или вршење на определен вид инспекциски работи на службата за безбедност на пловидбата органот на управата надлежен за вршење на инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата може да определи и други свои службеници.

Ако е за извршување на определена инспекциска работа или определен вид инспекциски работи потребна посебна стручност, што ја немаат службениците на органот на управата надлежен за вршење на инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата, овој орган може за извршување на тие работи да овласти определен стручњак.

Службениците од ст. 2 и 3 на овој член при вршењето на инспекциските работи ги имаат правата и должностите на инспектор на безбедноста на пловидбата.“

Член 6

Членот 11 се брише.

Член 7

Членот 15 се брише.

Член 8

Членот 17 се менува и гласи:

„Установите за одржување на пловните патишта ги остваруваат своите приходи од надоместот што се плаќа за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта, од други надоместоци за услугите што тие самите ги вршат во својот делокруг и од други извори.

Височината на надоместите за користење на објектите за безбедност на пловидбата се утврдува со тарифа, што ја донесува установата за одржување на пловните патишта, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски и со сојузниот секретар за општи стопански работи.“

Член 9

Во членот 18 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет ќе определи кои пловни патишта имаат меѓународно значење.“

Член 10

Во главата III називот на одделот 1 се менува и гласи: „1. Надлежност на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски и задачи на установите што вршат работи од областа на безбедноста на пловидбата“.

Член 11

Чл. 20 и 21 се бришат.

Член 12

Во членот 22 по ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Светлата и знаците за обележување на постојаните и привремените пречки на пловен пат (мостови, кабли, потонати објекти и сл.) е должен во рок определен од установата за одржување на пловните патишта да ги постави и да ги одржува нивниот инвеститор односно носителот на правото за користење или сопственикот.

Ако лицето од ставот 2 на овој член во определениот рок не го постави пропишаното светло или друг знак или ако поставеното светло или знак не го одржува во исправна состојба, установата за одржување на пловните патишта на товар на тоа лице ќе го постави пропишаното светло или друг знак односно неисправното ќе го доведе во исправна состојба.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Член 13

Членот 23 се менува и гласи:

„Во областа на службата за безбедност на пловидбата Југословенскиот регистар на бродовите ја испитува конструкцијата на трупот и погонските постројки на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба, чиј преглед е овластен да го врши, и исправноста на нивните електрични уреди, радио-уреди, навигациони средства, светилки и знаци, средства за спасување, средства за спречување и гаснење пожар и друга опрема.

Ако за уредите, средствата и другата опрема од ставот 1 на овој член не постојат југословенски стандарди, употребата на одделни нивни типови на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба ја одобрува Југословенскиот регистар на бродовите.

Работите од ставот 1 на овој член на југословенските поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба во странство Југословенскиот регистар на бродовите може да ги врши преку соодветните организации во странство.

За утврдување на бруто и нето регистарската тонажа на поморски брод односно на депласманот и носивоста на пловило за внатрешна пловидба, Југословенскиот регистар на бродовите врши баждарење на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба.“

Член 14

Членот 24 се менува и гласи:

„Сите инспекциски работи на службата за безбедност на пловидбата ги врши капетанијата, ако одделни од тие работи со републички прописи не се ставени во надлежност на републичкиот орган на управата надлежен за работите на службата за безбедност на пловидбата.“

Член 15

По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„Работите на инспекциската служба за безбедност на пловидбата опфаќаат особено вршење надзор над:

1) поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба во поглед на нивната способност за пловидба и исправноста на сите нивни постројки, инструменти, апарати и опрема што служат за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта;

2) вршењето на службата на крајбрежна и лучка пилотажа;

3) одржувањето на оперативните брегови во луците и пристаништата заради утврдување на нивната сигурност за товарење, истоварување и претоварување на патници и стоки; над состојбата на лукобраните и зимовниците и над одржувањето на длабочините во луците, пристаништата и зимовниците потребни за безбедност на пловидбата;

4) одржувањето на пловните патишта и на објектите за безбедност на пловидбата по тие патишта;

5) вршењето, со цел за заштита на безбедноста на пловидбата, на инспекциски надзор над изградбата на објекти во море и по внатрешните пловни патишта и на нивните брегови;

6) одржувањето и работата на крајбрежните радио-станции во поглед на работите на службата за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта;

7) придржувањето кон прописите од страна на членовите на посадата на поморски брод или пловило за внатрешна пловидба во поглед исполнувањето на условите што се однесуваат на стручното образование и другите услови пропишани за одделни работни места на поморскиот брод или пловилото за внатрешна пловидба, како и во поглед вршењето на работите на бродот или пловилото.

Одредбите на точ. 1, 3, 5 и 7 од ставот 1 на овој член не се однесуваат на воените поморски бродови и воените пловила за внатрешна пловидба, ниту на воените луки и пристаништа.“

Член 16

Во членот 25 став 1 точката 1 се заменува со три нови точки, кои гласат:

„1) да проверува дали поморски брод или пловило за внатрешна пловидба има пропишани и важечки бродски исправи и книги и дали состојбата на поморскиот брод или на пловилото за внатрешна пловидба, на неговите постојки, уреди, инструменти, апарати и опрема и одговара на состојбата наведена во бродските исправи;

2) да ги прегледа исправите за укрцување и овластувањата (бrevetите) на членовите на посада на поморски брод или пловило за внатрешна пловидба, заради утврдување дали членовите на посадата имаат овластувања за вршење на работите што ги вршат на бродот односно на пловилото;

3) да врши преглед на оперативните брегови, лукобраните, зимовниците и на длабочините во луките и зимовниците, на пловните патишта, на објектите за безбедност на пловидбата по тие патишта и инспекциски надзор над изградбата на објектите што се градат во море и по внатрешните пловни патишта или на нивните брегови;“.

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 4 и 5.

Член 17

Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи:

„Инспекторот за безбедност на пловидбата е должен во случајот од членот 25 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон да го извести за вршењето на преглед заповедникот на поморскиот брод односно на пловилото за внатрешна пловидба, а во случајот од точката 3 на ставот 1 на истиот член — директорот на работната организација или старешината на органот на управата, освен ако таквото известување би можело да биде штетно за ефикасното вршење на инспекцијата.“

Член 18

По членот 30 се додава нов член 30а, кој гласи:

„Ако инспекторот за безбедност на пловидбата во вршењето на инспекцискиот надзор над изградбата на објекти во море и по внатрешните пловни патишта и на нивните брегови (член 24а став 1 точка 5) утврди дека тие работи се изведуваат без градежна дозвола, или противно на условите од дозволата, или на начин кој ја загрозува безбедноста на пловидбата, тој ќе му нареди на изведувачот на работите привремено да го запре понатамошното изведување на тие работи.“

Инспекторот за безбедност на пловидбата е должен за наредбата издадена според ставот 1 од овој член покрај изведувачот на работите, да го извести, и органот на управата што ги врши работите на градежната инспекција во областа на службата за безбедност на пловидбата, кој ќе донесе решение за мерките што овој орган заради заштитата на безбедноста на пловидбата може да ги преземе според прописите за изградбата на инвестициони објекти.“

Член 19

Членот 34 се менува и гласи:

„За вршење на инспекцијата инспекторите за безбедност на пловидбата мораат да имаат посебна легитимација, а службениците и стручњаци што вршат инспекциски работи според одредбите на членот 10 ст. 2 и 3 од овој закон — посебно овластување.“

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 на овој член ги издава старешината на органот на управата од чие име инспекторите за безбедност на пловидбата односно определени службеници и стручњаци ги вршат инспекциските работи.

Образецот на легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата го пропишува сојузниот секретар за сообраќај и врски.“

Член 20

Членот 36 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за сообраќај и врски може во областа на работите што се однесуваат на вршење надзор над странски поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба во југословенските луки и пристаништа (член 3а став 1 точка 1), да го запре извршувањето на општите акти на органите на управата во републиката што се во спротивност со сојузен закон или со други сојузни прописи донесени врз основа на закон.“

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски во работите од ставот 1 на овој член и во инспекциските работи за безбедност на пловидбата што се од интерес за целата земја (член 3а став 1 точка 2) има право на органите на управата во републиката да им издава задолжителни инструкции.“

Член 21

Членот 37 се менува и гласи:

„Во работите за безбедност на пловидбата од областа на исклучивите права и должности на федерацијата и во работите на инспекцијата за безбедност на пловидбата од интерес за целата земја, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може да бара од републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата извештај за неговата работа и за работата на неговите органи, како и податоци потребни за вршење на работите од својата надлежност.“

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може во итни случаи да бара непосредно од капетанијата извештај за нејзината работа, како и податоци потребни за вршење на работите од својата надлежност.“

Член 22

Во членот 38 ставот 1 се брише

Член 23

Членот 40 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може на установите за одржување на пловните патишта да им дава задолжителни упатства и определени задачи во поглед на начинот и условите за одржување и обележување на пловните патишта од меѓународно значење, а републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата — во поглед на другите пловни патишта.“

Член 24

Членот 41 се брише.

Член 25

По називот на главата V се става назив на нов оддел, кој гласи: „1. Управна постапка“.

Член 26

Во членот 43 ставот 5 се менува и гласи:

„Против решението на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата донесено по приговорот против решението на капетанијата со кое ова решение се потврдува или се менува, може да му се изјави жалба на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.“

Член 27

По членот 43 се става назив на нов оддел и се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„2. Административно-казнена постапка

Член 43а

Административно-казнената постапка по прекршоците што претставуваат повреда на прописите со кои се уредуваат односите на море, на бродовите, бреговите и луките во врска со поморскиот сообраќај, со сигурноста на пловидбата и со заштитата на човечкиот живот на море (поморски прекршоци) или односите на внатрешните пловни патишта, пловилата, бреговите и пристаништата во врска со сообраќајот, со сигурноста на пловидбата по внатрешните пловни патишта и со заштитата на човечкиот живот на тие патишта (прекршоци по внатрешна пловидба), ја водат во прв степен:

1) по прекршоците што се сторени со пловни објекти или од страна на порачачот, носителот на правото за користење односно сопственикот или заповедникот на пловниот објект или од страна на друго лице што учествува во пловидбата или во навигационите и техничките подготовки за пловидба — комисијата за прекршоци на капетанија;

2) по прекршоците што ќе ги сторат други лица — судијата за прекршоци.

Против решението на комисијата за прекршоци на капетанија може да ѝ се изјави жалба на комисијата за прекршоци на републичкиот орган на управата надлежен за работите на службата за безбедност на пловидбата.

Член 43б

Комисија за прекршоци на капетанија може да се образува за подрачје на две или повеќе капетанији

Член 43в

Комисијата за прекршоци на капетанија и комисијата за прекршоци на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата се состои од претседател и двајца членови.

Претседателот на комисијата за прекршоци и неговиот заменик се именуваат од редот на стручните службеници на капетанијата односно на републичкиот орган на управата надлежен за работите на службата за безбедност на пловидбата.

За поморските прекршоци и прекршоците по внатрешна пловидба за кои е со закон и со прописите на Сојузниот извршен совет или на републичкиот извршен совет пропишана само парична казна во утврден износ до 5.000 динари, или за кои е со прописите на сојузниот секретар за сообраќај и врски или на републичкиот секретар за сообраќај и врски пропишана парична казна во утврден износ до 500 динари, инспекторите на безбедноста на пловидбата и други лица што според законот се овластени за вршење на инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата можат на лице место да ги наплатуваат овие казни од лицата затечени во вршење на прекршок.

Член 43д

На административно-казнената постапка по поморските прекршоци и прекршоците по внатрешна пловидба се применуваат одредбите од Основниот закон за прекршоците, ако со овој закон не е пропишано поинаку.

Член 28

Во членот 44 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за поморски прекршок односно прекршок по внатрешна пловидба работна организација или друго правно лице.“

Во ставот 2 зборовите: „од 5.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“.

Член 29

Во членот 45 зборовите: „од 5.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“.

Член 30

Чл. 46, 47 и 48 се бришат.

Член 31

Во членот 51 ставот 2 се брише.

Член 32

Членот 53 се менува и гласи:
Административно-казнената постапка започната до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ја заврши органот што ја започнал постапката. Ако по жалба дојде до укинување на првостепениот решение, предметот ќе ѝ се отстапи на надлежната комисија за прекршоци на капетанијата.

Член 33

Членот 54 се менува и гласи:
„Додека републиките не донесат свои прописи за редот во луките, остануваат во сила Уредбата

за редот во луките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/50, 57/54 и 32/58) и Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/50 и 2/59).

Одредбите од Уредбата за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62), од Уредбата за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62) и од Уредбата за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62) остануваат во сила, освен одредбите што не се во согласност со Уставот на СФРЈ и одредбите кои со денот на влегувањето во сила на Основниот закон за органите на управувањето во установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64) престанаа да важат.

Член 34

Во членот 55 по точката 6 се додава нова точка, која гласи:

„6а) Уредбата за надоместок за услугите на службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/61).“

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за надлежноста за водење постапка по поморските прекршоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49 и 39/53).

Член 36

Во членот 12 став 2, членот 13 став 2 и членот 22 став 3 зборовите: „Сојузниот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретар за сообраќај и врски“, во членот 13 став 2 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за финансии, а во другите одредби на законот зборовите: „брод и друго пловило“ се заменуваат со зборовите: „поморски брод и пловило за внатрешна пловидба“, зборовите: „самостојна установа“ — со зборот: „установа“, зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата“ — со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски“, зборовите: „народни републики“ — со зборот: „републики“, зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски“ — со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски“, зборот: „пловила“ — со зборовите: „пловила за внатрешна пловидба“, зборовите: „Стопанската организација, установата“ — со зборовите: „Работната организација“, зборовите: „Установата за одржување на пловните патишта во крајбрежното море“ — со зборовите: „Установата за одржување на поморските пловни патишта“, зборовите: „Установата за одржување на пловните патишта за внатрешна пловидба“ — со зборовите: „Установата за одржување на внатрешните пловни патишта“, во соодветна членска форма.

Член 37

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски да донесува прописи за мерките за одбегнување судири на море и на внатрешните пловни патишта, за начинот на обележување на пловните патишта и за мерките за осигурување безбедност на пловидбата во одделни делови од крајбрежното море или внатрешните пловни патишта.

Член 38

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата.

Член 39

Овој закон влегува во сила по истекот на десет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

431.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измена на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 79
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

З А К О Н**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) во членот 7 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Непотрошените средства на стопанските резерви на Федерацијата од 1963 година ќе се употребат во 1964 година за зголемување на државните материјални резерви, како и за други цели според посебни одлуки на Сојузната скупштина.

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за начинот на употреба на средствата за зголемување на државните материјални резерви.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

432.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ**

Се прогласува Законот за измена и дополние на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 9 јули 1964 година.

П. Р. бр. 70
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

З А К О Н**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Во Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64) во членот 187 став 1 точка 5 во одредбата под а) по зборовите: „на мало“ се додаваат зборовите: „освен алкохолни пијачки“.

Во истата точка се бришат одредбите под б), в) и г).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

433.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Општиот закон за станбените заедници, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 9 јули 1964 година.

П. Р. бр. 69
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

З А К О Н**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ****Член 1**

Општиот закон за станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59) престанува да важи.

Член 2

Постојните станбени заедници продолжуваат со работа до формирањето на месни заедници, а најдоцна до 31 март 1965 година.

Член 3

Станбените односно месните заедници се должни до 31 март 1965 година да донесат одлука за тоа кои сервиси на станбените заедници ја продолжуваат работата како работни организации, а кои престануваат со работа.

На сервисите што ја продолжуваат работата како стопански организации се применуваат прописите за соодветните стопански организации.

Одлуката за престанок со работа на сервисе се донесува со согласност од општинското собрание.

Член 4

Приходите на станбените заедници од станарина и закупнина, утврдени со одлуките на општинските собранија односно градските собори, сочинуваат приходи на станбените односно месните заедници до 31 декември 1964 година.

Член 5

До донесувањето на закон со кој ќе се регулираат организацијата и работата на мировните совети, на мировните совети се применуваат одредбите од Општиот закон за станбените заедници што се однесуваат на тие совети.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Одлуката за олеснувањата за установите и сервисите на станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56) и Наредбата за определување на работите со кои можат да се занимаваат сервисите на станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59), како и одредбите од Наредбата за паушалните износи на придонесите од личниот доход на лицата запослени во станбените заедници и во станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59 и 3/61) што се однесуваат на лицата запослени во сервисите.

На постојните станбени заедници, до формирањето на месни заедници, ќе се применуваат одредбите од Општиот закон за станбените заедници, ако со републички прописи не е определено поинаку, а на сервисите на станбените заедници, до донесувањето на одлуката од членот 3 на овој закон, ќе се применуваат и прописите од ставот 1 на овој член.

Ако подрачјето на месната заедница не се поклопува со подрачјето на досегашната станбена заедница или ако до 31 март 1965 година за такво подрачје не се формира месна заедница, општинското собрание определува на кого преминуваат правата и обврските на станбената заедница.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

434.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НАСТАНАТИ СО УКИНУВАЊЕ НА ТОЈ ПРИДОНЕС

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови и за обезбедување средства за регулирање на обврските настанати со укинување на тој придонес, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 78
13 јули 1964 година
Београд

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НАСТАНАТИ СО УКИНУВАЊЕ НА ТОЈ ПРИДОНЕС

Член 1

Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 52/61), со прописите донесени врз основа на тој закон, престанува да важи.

Стопанските и други организации кои според Законот од ставот 1 на овој член биле должни да плаќаат придонес за општествените инвестициони фондови (во понатамошниот текст: стопанските организации) не го пресметуваат и не го плаќаат овој придонес од 1 јануари 1964 година.

Член 2

На делот од чистиот приход, остварен до крајот на 1963 година, што ќе го издвои за деловниот фонд и за фондот на заедничката потрошувачка по 1 јануари 1964 година, стопанската организација плаќа придонес за општествените инвестициони фондови според Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови.

Член 3

Заради обезбедување средства за извршување на обврските по кредитите од средствата на републичките инвестициони фондови или ако се укинат овие фондови од средствата на републиката за финансирање на инвестициите во стопанството, а врз основа на предвидените приходи од придонесот за општествените инвестициони фондови — републиката може да распише заем.

Републичките можат од средствата на заемот да им дадат кредити на општините кои поради укинување на придонесот за општествените инвестициони фондови не се во можност да одговорат на обврските по кредитите дадени од средствата на општинските инвестициони фондови или од средствата на општината за финансирање на инвестициите во стопанството.

Член 4

Заемот од членот 3 на овој закон се распишува со закон на републиката.

Запишувачи на заемот можат да бидат само стопански и други организации кои според Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови биле должни да го пресметуваат тој придонес.

Член 5

Интересот на заемот не може да биде понизок од 3% годишно.

Роковите за отплата на заемот не можат да бидат подолги од 10 години.

Член 6

Со закон на републиката може да се определи заемот задолжително да го запишуваат сите или определени видови и категории на стопански и други организации од ставот 2 на членот 4 од овој закон и тоа најмногу во височина до 15% од средствата што од остварениот чист приход според завршната сметка за 1964 година ќе ги внесат во деловниот фонд, во фондот на заедничката потрошувачка и во незадолжителниот дел на резервниот фонд.

Износот на запишаниот заем стопанските организации го уплатуваат во 1965 година по доцисување на завршната сметка за 1964 година.

Уплатата на заемот стопанските организации ја вршат од делот на чистиот приход што е издвоен во деловниот фонд, во фондот на заедничката потрошувачка и во незадолжителниот дел на резервниот фонд.

Член 7

Средствата прибавени по пат на запишување на заем републиките ги внесуваат во својот општествен инвестиционен фонд.

Ако го укинала својот општествен инвестиционен фонд, републиката ќе одлучи за начинот на употреба на средствата прибавени по пат на запишување заем за целите од членот 3 на овој закон.

Член 8

Република Србија може, согласно со одредбата на членот 3 од овој закон, да распише заем и само на територијата на овтономна покраина, а за покривање на обврските на таа покраина од членот 3 на овој закон.

Член 9

Се ослободуваат од сите даноци и такси исправите и дејствијата во врска со исплатувањето на ануитетите и со примањата по основот на заем што ќе го распишат републиките врз основа на овој закон.

Член 10

Средствата од наплатените ануитети стопански организации ги внесуваат во фондовите од кои го уплатиле заемот.

Член 11

Правото на наплата на ануитетот застарува за пет години од денот на неговата стасаност.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

435.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Основната уредба за генералниот урбанистички план, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 јуни 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 72
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Член 1

Основната уредба за генералниот урбанистички план („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 78/49) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

436.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СВОИНА ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Уредбата за прибавување правото на индустриска своина во странство, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година.

П. Р. бр. 76
13 јули 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СВОИНА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Уредбата за прибавување правото на индустриска своина во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54, 15/59 и 53/61) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

437.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, му се доделува без обврска за враќање на општествениот инвестиционен фонд на Автономна Покраина Косово и Метохија износот од 1.000 милиони динари на име помош за финансирање на инвестициите во стопанството.

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 133
13 јули 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

438.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

I

Сојузната скупштина, разгледувајќи ги проблемите на аграрната политика и на развојот на земјоделството во наредниот седумгодишен период, тргна од фактот дека спроведувањето на политиката на унапредување на земјоделството во претходниот период даде крупни резултати во развојот на земјоделското производство и на социјалистичките односи на селото.

Земјоделското производство во период од 1957 до 1963 година порасна за 42% во однос на 1955 до 1956 година. Во процесот на интензивирањето на земјоделството се засилуваше социјалистичкиот сектор со развојот на општествените стопанства и со проширувањето на кооперативните односи со индивидуални земјоделски производители. Општествено организираното производство сè повеќе станува решавачки фактор на пазарот. Со 13% земјишни површини во општествена сопственост и со 15% земјишни површини во кооперација во 1963 година, се остварени 33% од вкупното производство и над 60% од откупот на земјоделски производи.

И покрај постигнатиот успех земјоделското производство заостанува зад нараснатите потреби на општеството. Земјоделството во изминатиот период беше еден од најчестите причинители на диспропорции и нестабилности во стопанскиот развој на земјата. На тоа дејствуваа многу фактори а посебно недоволните услови за стопанисување на работните организации во земјоделството, и покрај тоа што во последниве две години тие услови се подобрени.

II

Тргнувајќи од предните оценки а имајќи ги предвид усвоените политички одлуки за патиштата на развојот на земјоделството и за достигнатиот степен на стопанскиот развој, Сојузната скупштина смета дека е

за спроведување на политиката на побрз пораст на личната потрошувачка и животниот стандард,

за полно подмирување на зголемените потреби од земјоделски сировини за индустријата,

за зголемување на извозот при истовремено намалување на увозот на храна,

за стабилни стопански движења во целина,

— неопходно во наредниот период да се обезбеди поголем и постабилен пораст и поповолна структура на земјоделското производство.

Ваквите задачи што тргнуваат од повисокото ниво на производството и потрошувачката, од комплексната и поразновидната структура на нашето стопанство и од неговото сè пошироко вклучување во меѓународната поделба на трудот, бараат значително поголеми материјални вложувања за понатамошен развој на земјоделството. Ова бара нови и посовремени методи на работа и применување на соодветните економски, техничко-технолошки, организациони и регулативни мерки, што ќе го поттикнуваат интензивирањето на земјоделското производство и порастот на продуктивноста на трудот.

Во постојната структура на земјоделството, пораст на производството може да се обезбеди само со забрзан развој на крупното општествено произ-

водство и со поголема активност на работните организации за развој на кооперацијата со индивидуални земјоделски производители.

Носители на проширената репродукција, на развојот на производството и на социјалистичките односи во земјоделството треба и во наредниот период да бидат земјоделските комбинати, земјоделските стопанства, земјоделските задруги, како и други работни организации што се занимаваат со преработка и промет на земјоделски производи. Според тоа, развојот на општествено организираното земјоделско производство и во иднина ќе претставува основа за побрз, поефикасен и постабилен развој на целокупното земјоделство и на пазарот на земјоделските производи.

Покрај интензивирањето на производството на постојните површини, треба и во наредниот период да се обезбеди значително зголемување на земјишта во општествена сопственост, каде постојат услови за организирање на модерно и интензивно производство а во согласност со можностите што ги дава нашиот целокупен стопански и општествен развој.

Зголемените вложувања, проширувањето на површините во општествена сопственост, поширокото воведување на современата техника и технологија, поширокото применување на наводнување, како и организационото и кадровското засилување на работните организации, ќе создадат услови за уште побрзо зголемување на општествено организираното производство во наредниот период.

Деловното поврзување и другите форми на интеграција на земјоделските организации со работните организации од областа на прехранбената индустрија и со работните организации што се занимаваат со промет на земјоделски производи, треба да придонесат за поекономично работење и да го поттикнуваат проширувањето и вкрупнувањето на производствените капацитети, особено на земјиштата, специјализацијата на производството, подобро усогласување на развојот на сировинската база и капацитетите за преработка, како и да создаваат услови за посигурен пласман на произведените стоки на домашниот и странскиот пазар.

Најважни задачи на производствената политика во наредниот период се ликвидација на увозот на пченица и побрз развој на сточарското производство. За таа цел е неопходно да се зголеми крмната база, а особено производството на пченка, како и изградбата на потребните капацитети на индустријата на сточна храна. Покрај тоа, неопходно е да се обезбеди и побрз пораст на производството на индустриски култури, како и понатаму да се користат интензивно природните услови за економичен развој на производството.

За успешно остварување на аграрната и производствената политика ќе биде потребно конкретните мерки да се приспособуваат кон постојните природни услови и специфичностите на одделни реони.

Во брдско-планинските реони потребно е подобро да се искористуваат постојните можности за развој на соодветните гранки на производството, а особено на сточарството. И во тие подрачја треба да се создадат услови за побрзо оспособување и засилување на земјоделските организации и стручните служби за да станат тие уште поуспешни носители и организатори на порастот и интензивирањето на производството. Поради тоа е нужно да се пронаоѓаат поадекватни производни и техничко-технолошки решенија за зголемување на производството, вклучувајќи го и обезбедувањето на соодветни орудија за работа.

III

Зголемувањето на земјоделското производство во наредниот период и реализацијата на други стопанско-политички задачи, ги претпоставуваат таквите услови за стопанисување што ќе овозможат високо и рентабилно земјоделско производ-

ство и ќе ги стимулираат работните заедници во областа на земјоделството кон поголемо производство и продуктивност на трудот.

Нормалните економски услови за стопанисување претставуваат во нашиот систем суштествен фактор за понатамошниот пораст на земјоделското производство, за понатамошните прогресивни промени на општествените односи и за развојот на самоуправувањето во работните организации во областа на земјоделството.

Затоа е потребно со послободно дејствување на пазарот и со мерки на економската политика постепено да им се зголемуваат цените на земјоделските производи и да се усогласува нивниот однос според цените во другите области на стопанството.

Таквите економски цени на земјоделските производи ќе им овозможат на работните организации во областа на земјоделството да формираат сопствени фондови и средства за лични доходи во согласност со нивото и односите во другите области на стопанството, земајќи ги предвид специфичните услови во областа на земјоделството како што се ризиците, преминот на индивидуалното земјоделско производство во општествено и сл.

Цените и другите економски услови треба да ги стимулираат производителите на донесување подолгорочни програми за развој на земјоделското производство, на применување на современата технологија, на порационално и поинтензивно стопанисување, на поквалитетно производство и на подобро снабдување на пазарот.

За постигање на соодветни економски и производствени ефекти потребно е да се прошири и институцијата на гарантирани цени за поважните земјоделски производи. Гарантираните цени треба да придонесат за стабилизација на условите за стопанисување и за поопределено планско насочување на производството од страна на општествената заедница.

Ефикасното спроведување на политиката на гарантирани цени бара соодветна организација и функционирање на материјалните резерви и нивно обезбедување со материјално-технички средства. Материјалните резерви треба со своите интервенции да обезбедуваат стабилни односи помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на земјоделски производи. За таа цел материјалните резерви како активна деловна организација треба, покрај задолжителното откупување на понудените количини на сите земјоделски производи за кои се гарантирани цените, да интервенираат со пласирање на стоки кога условите на пазарот на земјоделските производи го бараат тоа.

Федерацијата и другите општествено-политички заедници со своите материјални резерви и други економски и регулативни мерки треба да го обезбедуваат единството на пазарот, како и нивото и односите на цените на земјоделските производи.

Премиите и регресите постепено треба да се намалуваат во согласност со формирањето на нормалните пазарни цени, така што тие да останат исклучителен инструмент на заедницата заради планско насочување на производството на определени земјоделски производи, заради поттикнување кон поголемо применување на одделни видови опрема и репродукциони материјали како и за заштита на животниот стандард.

Со оглед на големото влијание што преминот на нови цени на земјоделските производи во краток рок би можел да го има врз развојот на личната потрошувачка и животниот стандард на градското население, промените во системот на цените, премиите и регресите би се извршувале во согласност со другите промени во цените. Напредно со промените на цените треба да се изврши и усогласување на личните доходи. Поголема купувачка моќ на потрошувачите и поголема развиеност на пазарот се решавачки предуслови за оствару-

вање на предвидените услови за стопанисување и извршување на програмата на производството во областа на земјоделството.

Сојузните органи ќе преземат мерки да се работат и предложат промени во нивото, односите и системот на цените, да се донесат прописи за гарантираните цени и со овие да се усогласи функционирањето на материјалните резерви за да се одржуваат воспоставените односи во цените.

Стабилноста на условите за стопанисување претставува исклучително важен фактор за развојот на земјоделското производство. Затоа е неопходно со подолгорочни економски и регулативни мерки, со меѓусебно деловно поврзување на земјоделските, индустриските и трговските работни организации, како и со соодветни односи во цените, да се обезбедува стабилност на условите за стопанисување во областа на земјоделството.

Во рамките на подобрувањето економската положба на земјоделските организации, нужно е, покрај другите мерки, на соодветен начин да се пристапи кон решавање на презадолженоста и отстранување на тешкотиите во отплатувањето на ануитетите.

Затоа е потребно да се пристапи кон утврдување на реалните рокови за отплатување на сите кредити, во согласност со векот на траењето на соодветните средства за производство, и да се преиспита потребата од тоа да се одложи привремено отплатувањето на ануитетите и продолжат роковите за отплатување и да се намали интересната стопа и евентуално отпишат санационите кредити.

Извршувањето на целите и задачите на нашата аграрна и производствена политика во наредниот период бара да се зголеми обемот на средствата за проширена репродукција на земјоделството. Со оглед на тоа дека земјоделските организации и во новите економски услови не ќе можат да обезбедуваат средства потребни за самостоен развој на земјоделството, ќе биде потребно, особено во прво време, федерацијата и другите општествено-политички заедници со инструментите на кредитната и стопанската политика да обезбедуваат насочување на банкарските и други средства потребни за извршување на производствените задачи во областа на земјоделството.

IV

Поради значајните производствени капацитети и недоволно искористените потенцијални можности треба уште пошироко и порешително да се унапредува земјоделското производство на површините во приватна сопственост по пат на кооперација на земјоделските работни организации со индивидуални земјоделски производители. Економската политика треба да ги поттикнува работните селани да го зголемуваат во кооперација со општествениот сектор производството и продуктивноста на трудот и врз таа основа да стекнуваат поголем доход и да го зголемуваат животниот стандард.

Заради поуспешен развој на кооперацијата во сточарството, ќе биде потребно да им се овозможи на земјоделските организации да вршат и среднорочно кредитирање на кооперативното производство, обусловувајќи го тоа со долгорочно договарање.

Општествено организираното производство во кооперација треба во поглед на кредитите, премиите и другите економски услови да се изедначи со производството на општествените стопанства.

Зголемувањето на доходот на индивидуалните производители, покрај другото, ќе создаде можност да се прошири здравственото осигурување на земјоделското население, да се зајакнат земјоделските служби, пошироко да се воведува здравствената заштита на добитокот и растенијата, како и да се прошири осигурувањето на посевите и добитокот.

Со економски и други мерки потребно е да се решаваат и проблемите околу поопштествувањето

и рационалното искористување на земјата, како и некои социјални проблеми кај определени категории индивидуални земјоделски домаќинства, како што се старските, неземјоделските домаќинства, домаќинствата без работна рака и сл.

V

Системот и организацијата на прометот на земјоделски производи претставуваат мошне важен фактор за производството и пласманот на земјоделските производи. За таа цел е потребно да се создадат услови за техничка модернизација и зголемување на капацитетите за промет на земјоделски производи. Покрај тоа, потребно е системот и организацијата на прометот на земјоделски производи да се приспособуваат кон посовремените потреби на производството и потрошувачката.

VI

Научното истражување и применувањето на биолошките, технолошките, техничките и економските достигања имаат многу важно значење за развитокот на современото земјоделско производство. Заради посфикасна научно-истражувачка работа треба и средствата наменети за тие истражувања да се ориентираат кон оние организации што по кадровската и техничката опременост можат побрзо да остваруваат соодветни резултати. Финансирањето на таквите организации треба да се усогласува и да се поврзува со постигнатите резултати. Со подобра координација на научно-истражувачката работа треба да се обезбедува нејзина поголема ефикасност и потесна поврзаност со потребите на производството.

VII

Поповолните економски услови за стопанисување можат да дадат соодветни поволни ефекти само при сестрано ангажирање на работните заедници за полно искористување на постојните внатрешни резерви и за отстранување на слабостите.

Веќе вложените средства во земјоделството треба побрзо да се ефектуираат и полно да се користат, за да се зголемува и со постојните средства обемот и рентабилитетот на земјоделското производство.

Организацијата на производството треба постојано да се усовршува и да се приспособува кон барањата на современата технологија и специјализираното производство.

Потребно е работните организации да вложат многу повеќе напори и средства во обезбедување и оспособување на потребните кадри што ги бара модерното земјоделско производство.

Со доследно применување на распределбата на доходот и личните доходи според трудот, со развивање на механизмот на работничкото самоуправање, со пошироко вклучување на непосредните производители во одлучувањето, ќе се зголеми заинтересираноста на запослените лица за резултатите на нивната работа и за ефектите од работењето на работната организација.

Сето тоа ќе им овозможи на работните заедници да развиваат посестрана творечка активност во правецот на зголемување на производството и продуктивноста на трудот, како и на поуспешно стопанисување, а со тоа и да остваруваат поголем доход, повеќе средства за лична потрошувачка и за општествениот стандард.

Заради што поуспешно остварување на сложените економски и општествени задачи во понатамошниот развој на земјоделството ќе биде потребна и во наредниот период сестрана активност, под-

дршка и помош од општествено-политичките заедници на работните организации во областа на земјоделството.

Сојузна скупштина

АС бр. 148
13 јули 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

439.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 24/64 и 29/64) во делот II на Тарифата тар. број 140 се менува и гласи:

„140. Тутунски производи:

- 1) колекции на цигари екстра и режан тутун од сите квалитети — — — — — 59%
 - 2) цигари од сите видови, тутун за цвакање и бурмут — — — — — 32%
 - 3) цигари:
- чија малопродажна цена за едно пакување е динари:

	Динари
130	— — — — — 77
110	— — — — — 63
100	— — — — — 57
90	— — — — — 50
80	— — — — — 44
60	— — — — — 30
55	— — — — — 29

Забелешка:

- 1) Даночна основица за производите од точ. 1 и 2 на овој тар. број е продажната цена на мало.
- 2) Даночна основица за производите од точката 3 на овој тар. број е едно пакување од 20 односно 15 цигари.“

Член 2

Одредбите на членот 1 од оваа уредба ќе се применуваат од 13 февруари 1964 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. л. бр. 130
15 јули 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

440.

Врз основа на членот 41 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), во врска со точката 9 од главата XIX на општествениот план на Југославија за 1964 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАДИ КУПУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ И СТОКИ ЗА КОИ ПОСТОИ ЗГОЛЕМЕНА ПОБАРУВАЧКА НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР

Член 1

Деловните банки можат да им даваат на стопанските организации динарски кредити за купување девизи заради увоз на стоки опфатени со Листата на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола и со Листата на стоките за контингентирани увоз.

Производствените стопански организации кои со овластената банка ќе склучат, на подолг рок, писмен договор за купопродажба на девизи за производство на стоки за извоз и за рентабилно производство на стоки за кои постои зголемена побарувачка на домашниот пазар, можат девизите за увоз на стоки опфатени со Листата на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола и со Листата на стоките за контингентирани увоз непосредно да ги купуваат и од сопствените обртни средства.

Член 2

За купопродажба на девизи и за увоз на стоки што се увезуваат врз основа на либерална дозвола, стопанските организации, во случаите од членот 1 на оваа уредба, не се должни да прибават либерална дозвола и да учествуваат во распределба на девизи за увоз на контингентирани стоки во смисла на чл. 32, 33 и 34 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 129

15 јули 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

441.

Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРОВИНИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ

1. Дирекцијата за сировини може средствата од позитивната разлика остварена во работењето со државни материјални резерви во 1963 година до износот од 2.000 милиони динари да ги употреби за изградба на складови, за сместување и чување на државни материјални резерви од сировини, репродукциони материјали и готови индустриски производи.

2. Средства од точката 1 на оваа одлука до износот од 1.000 милиони динари Дирекцијата за сировини ќе ги издвои на посебна сметка кај банката и ќе ги користи само за изградба на складови.

Складовите изградени со средствата од ставот 1 на оваа точка ќе ги води Дирекцијата за сировини како свои основни средства.

3. Преостанатиот дел на средствата од точката 1 на оваа одлука до износот од 1.000 милиони динари Дирекцијата за сировини ќе ѝ ги стави на располагање на Југословенската инвестициона банка, која ќе ги употреби само за кредитирање на изградбата на складови од точката 1 на оваа одлука.

Дирекцијата за сировини ќе склучи со Југословенската инвестициона банка договор со кој поблиску ќе се утврдат намените и условите под кои банката, во рамките на намената и средствата од ставот 1 на оваа точка, ќе ги дава кредитите.

4. Југословенската инвестициона банка ќе го обврзе инвеститорот со договорот за кредит складовите изградени со средствата од кредитот добиен според точката 3 од оваа одлука, првенствено да ги користи за сместување и чување на државни материјални резерви.

5. Југословенската инвестициона банка средствата остварени со наплата на ануитетите по кредитите од точката 3 на оваа одлука ќе ги уплатува во сојузниот буџет.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 127

11 јули 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

442.

Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИСХРАНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ

1. Дирекцијата за исхрана може средствата од позитивната разлика остварена во работењето со државни материјални резерви во 1963 година до износот од 5.200 милиони динари да ги употреби за изградба на складови за сместување и чување на државни материјални резерви на прехранбени производи и сировини за производство на тие производи.

2. Средства од точката 1 на оваа одлука Дирекцијата за исхрана ќе ѝ ги стави на располагање на Југословенската земјоделска банка која ќе ги употреби само за кредитирање на изградбата на складови од точката 1 на оваа одлука.

3. Дирекцијата за исхрана ќе склучи со Југословенската земјоделска банка договор со кој поблиску ќе се утврдат намените и условите под кои банката, во рамките на намената и средствата од точката 1 на оваа одлука, ќе ги дава кредитите.

Југословенската земјоделска банка ќе го обврзе инвеститорот со договорот за кредит складовите изградени со средствата од кредитот добиен според оваа одлука да ги користи првенствено за сместување и чување на државни материјални резерви.

4. Југословенската земјоделска банка средствата остварени со наплата на ануитетите по кредитите дадени според оваа одлука, а Југословенската инвестициона банка средствата остварени со наплата на ануитетите по кредитите дадени според Одлуката за употреба на средствата за изградба на складови за сместување и чување на државни материјални ре-

зерви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/63), ќе ги уплатува во сојузниот буџет.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 128
11 јули 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

443.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за финансирање на инвестициите за потребите на царинската служба од 1964 до 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД 1964 ДО 1966 ГОДИНА

1. Средствата предвидени со точката 2 од Одлуката за финансирање на инвестициите за потребите на царинската служба од 1964 до 1966 година, можат да се користат за намените од точката 1 на таа одлука според Програмата за финансирање на инвестициите за потребите на царинската служба од 1964 до 1966 година, (во понатамошниот текст: Програмата), која е составен дел од оваа одлука.

2. Странските средства за плаќање потребни за извршување на Програмата ќе се обезбедуваат со претсметката на девизниот стокосен план.

3. Средствата што врз основа на точката 3 став 2 од Одлуката за финансирање на инвестициите за потребите на царинската служба од 1964 до 1966 година се употребени пред одобрувањето на Програмата влегуваат во износот на вкупните средства одобрени за 1964 година со таа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 101
11 јули 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

444.

Врз основа на членот 28 во врска со членот 22 од Уредбата за хонорарните службеници и за повремениот работа во државните органи (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. На членовите и претседателите на стручните совети на Сојузниот извршен совет (во понатамошниот текст: членовите на советот) им припаѓа надоместок за претходно подготвување и проучавање на материјали од дневниот ред на седниците на советот, за учествување на тие седници и за извршување на други задачи во врска со работата на советот (подготвување нацрти на одделни закони и други поважни прописи, давање мислење за нацрти на одделни закони и др.).

2. Надоместокот се определува од одржана седница или во паушален износ.

3. За секоја седница на советот што е одржана само пред пладне или само по пладне во текот на еден ден на членовите на советот им припаѓа надоместок од 3.000 динари. Ако е седницата на советот одржана и пред и по пладне, на членовите на советот им припаѓа надоместок од 4.500 динари дневно.

Надоместокот од ставот 1 на оваа точка им припаѓа и на други стручни лица што не се членови на советот ако се повикани да присуствуваат на седницата на советот.

Како седници на советот се подразбираат седниците на пленумот или на кое и да е друго тело на советот (работен одбор, комисија, секција и др.).

4. Ако пленумот на советот одлучи на еден или неколку членови на советот, односно на еден или неколку стручни лица што не се членови на советот, да им довери подготвување на извештај за одделни прашања на дневниот ред на пленумот, изработка на нацрт на мислење или други заклучоци што ги донесува пленумот и сл., надоместокот за таква работа може да се определи во паушален износ.

Износот на паушалниот надоместок од ставот 1 на оваа точка во секој одделен случај го определува сојузниот орган на управата што ги врши стручните и административните работи за односниот стручен совет, на предлог од претседателот на советот.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 100
11 јули 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

445.

Врз основа на чл. 23, 36 став 2 и чл. 46 и 51 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), членот 214 став 2 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) и членот 4 од Законот за границите за определување во 1964 година на нормите на придонесите за социјално осигурување и за додаток на деца и за нормата на придонесот за запослување на работници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), во согласност со сојузниот секретар за труд, по прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Во Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63 и 50/63) во членот 5 ставот 4 се менува и гласи:

„Разликата на основните придонеси за социјално осигурување од 22% од бруто износот на личните доходи на работниците до највисоката граница од 24,5% на бруто износот на личните доходи (во понатамошниот текст: разликата на основните придонеси за социјално осигурување до 2,5%), се пресметува врз вкупниот бруто износ на личните доходи, а се плаќа од средствата од кои се исплатуваат и личните доходи на кои е пресметана таа разлика.“

Член 2

Во членот 7 по зборовите: „според членот 15 од овој правилник“ се додаваат зборовите: „до височина од 22% од бруто износот на личните доходи“.

Член 3

Во членот 8 став 1 тачката 2 се менува и гласи: „2) основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 3) — со примена на збирната норма на тие придонеси до височина од 22% врз износот на исплатениот личен доход (врз бруто износот на личниот доход) од работен однос;“

Во тачката 3 зборовите: „делот на основните придонеси за социјално осигурување според дополнителната норма на основните придонеси од 2,5%“ се заменуваат со зборовите: „разликата на основните придонеси за социјално осигурување до 2,5%“.

Член 4

Во членот 14 став 1 зборовите: „Основиците на редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основицата на основните придонеси за социјално осигурување“ се заменуваат со зборовите: „Основицата на редовниот придонес за буџетите од личниот доход по норма од 15% и основицата на основните придонеси за социјално осигурување до височина од 22% од бруто износот на личниот доход“.

Член 5

Во членот 15 точка 2 на крајот на првата реченица по зборовите: „за секој од овие придонеси“ се додаваат зборовите: „а најмногу до височина од 22%“.

Член 6

Во членот 16 ст. 1, 2 и 3 по зборовите: „за социјално осигурување“ се додаваат зборовите: „до височина од 22%“.

Член 7

Во членот 17 став 1 по зборовите: „за социјално осигурување“ се додаваат зборовите: „до височина од 22%“.

Во ставот 2 зборовите: „според членот 47“ се заменуваат со зборовите: „според членот 49“, а зборовите: „од 15%“ се заменуваат со зборовите: „од 5%“.

Член 8

Во членот 20 ставот 1 се менува и гласи:

„Од личниот доход на југословенските државјани запослени во странство кај југословенски органи, установи, стопански и други организации, како и од личниот доход на југословенските државјани упатени на стручно усовршување во странство кои се задржани во работен однос, се пресметуваат и се плаќаат придонесите од личниот доход од работен однос по нормите од членот 15 односно членот 16 на овој правилник, и тоа само од личниот доход што би го имале тие лица ако би биле на работа во Југославија. За југословенските државјани во странство запослени во домаќинства на југословенски државјани во странство, кои се запослени кај југословенски органи, установи, стопански и други организации или во меѓународни организации, се плаќаат редовните придонеси за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување во месечни пашални износи определени во Наредбата за месечните пашални износи на придонесите од личниот доход на куќните настојници и куќните помошнички („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/61).“

Ст. 7 и 8 се бришат.

Член 9

Членот 21 се менува и гласи:

„Југословенските државјани кои врз основа на меѓународен договор или посебна спогодба (член 12 став 3 од Законот за здравственото осигурување)

или врз основа на одобрение од надлежниот орган стапиле во работен однос во странство, а се осигурени според југословенските прописи за социјалното осигурување, сами ги пресметуваат и ги плаќаат основните придонеси за социјално осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство (Одлука за височината на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/62). Ако овие лица стапиле во работен однос кај меѓународни организации во земјата, самите ги пресметуваат и ги плаќаат основните придонеси за социјално осигурување.

Лицата од ставот 1 на овој член кои врз основа на меѓународен договор или посебна спогодба стапиле во работен однос во странство односно кај меѓународна организација во земјата, ги пресметуваат и ги плаќаат основните придонеси за социјално осигурување од основицата што ја сочинува личниот доход што би го имале тие лица ако би останале запослени во Југославија кај домашна организација, и тоа по нормите по кои се плаќаат тие придонеси за осигурениците запослени во Југославија.

Лицата од ставот 1 на овој член што стапиле во работен однос во странство врз основа на одобрение од надлежниот орган, основните придонеси за социјално осигурување ги пресметуваат и ги плаќаат за гранките на осигурувањето за кои се осигурени во смисла на членот 14 став 1 од Законот за здравственото осигурување, членот 14 став 1 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и членот 16 став 2 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58, 27/59 и 53/62), спрема основицата што ја сочинува 60% наголемиот износ на просечниот пензиски основ (член 63 од Законот за пензиското осигурување) на највисокиот осигуренички разред во кој се распоредува осигуреникот според категоријата на работното место во смисла на членот 64 ст. 2 до 5 од Законот за пензиското осигурување, а со оглед на работата што ја вршат во странство, со тоа што за осигурување на првата категорија на работни места се зема 1а осигуренички разред.

Лицата од ставот 1 на овој член, освен лицата во работен однос кај меѓународни организации во земјата, го пресметуваат и го плаќаат посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство според основицата утврдена согласно со членот 20 став 4 од овој правилник, со тоа што за лицата од ставот 3 на овој член се изнаоѓа разликата помеѓу нето личниот доход во странска валута, пресметан според единствениот пресметковен курс, и основицата за пресметување на придонесите од ставот 3 на овој член. Лицата од овој став го пресметуваат и го плаќаат посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство по пресметана норма од 4,76%, која ѝ одговара на нормата од 5% која се применува врз нето примањето. Бидејќи нормата на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство која се применува врз нето примањето е пропишана во височина од 5%, пресметаната норма на тој придонес за примена врз бруто примањето изнесува:

нормата на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство

нормата на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство

$$\text{односно } \frac{100 \times 5}{100 + 5} = 500 : 105 = 4,76\%$$

Лицата од ставот 1 на овој член на кои здравствено осигурување им е обезбедено од странски носител на осигурување (член 14 став 1 од Зако-

нот за здравственото осигурување) не плаќаат посебен придонес за користење здравствена заштита во странство ниту основен придонес за здравствено осигурување.

Југословенските државјани запослени како поморци на странски бродови по основот на одобрение од надлежниот орган, на кои здравствено осигурување им е обезбедено во странство од странскиот носител на осигурување во смисла на членот 14 од Законот за здравственото осигурување плаќаат дел од придонесот за социјално осигурување во височина од 70% од пресметаниот придонес.

Член 10

Во членот 30 став 1 точка 6 по зборовите: „теренскиот додаток“ се додаваат зборовите: „односно надоместокот за работата на терен“.

Член 11

Во членот 32 став 1 точка 2 по зборовите: „позбирната норма“ се додаваат зборовите: „до височина од 22%“.

Член 12

Во членот 33 по зборовите: „теренските додатоци“ се додаваат зборовите: „односно надоместоките за работа на терен“.

Член 13

Во членот 41 ст. 1 и 2 по зборовите: „за социјално осигурување“ се додаваат зборовите: „до височина од 22%“.

Член 14

Во членот 44 точка 1 по зборовите: „од 28,21%“ се додаваат записки и зборовите: „ако основните придонеси за социјално осигурување се плаќаат од бруто износот на личниот доход по норма од 22%“.

Член 15

Во членот 56 став 1 по зборовите: „основните придонеси за социјално осигурување“ се додаваат зборовите: „до височина од 22%“.

Точката 1 се менува и гласи:

„1) разликата на основните придонеси за социјално осигурување до 2,5%“.

Во ставот 2 зборовите: „делот на основните придонеси за социјално осигурување по дополнителната норма од 2,5%“ се заменуваат со зборовите: „разликата на основните придонеси од ставот 1 точка 1 на овој член“.

Член 16

Во членот 57 во ставот 2 се додава нова реченица, која гласи:

„Како средства со кои стопанската организација самостојно располага се подразбираат средствата на незадолжителниот дел на резервниот фонд, средствата за засадничка потрошувачка и средствата на чистиот приход издвоени за лични доходи.“

Член 17

Во членот 61 став 3 по зборовите: „незадолжителниот дел од резервниот фонд“ се додаваат зборовите: „средствата на чистиот приход издвоени за лични доходи“.

Во ставот 5 уводната реченица се менува и гласи:

„Разликата на основните придонеси за социјално осигурување до 2,5% ја плаќаат“.

Член 18

Во членот 69 став 1 зборовите: „ст. 1 и 2“ се бришат.

Член 19

Во членот 71 точката 2 се менува и гласи:

„2) разлика на основните придонеси за социјално осигурување до 2,5% —————“.

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3-414/48
16 јули 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

446.

Врз основа на членот 271 став 6 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), по прибавеното мислење од Сојузниот совет за координација на научните истражувања, сојузниот секретар за просвета и култура пропишува.

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА УСТАНОВИ ВО КОИ МОЖАТ ДА ПОСТОЈАТ ЗВАЊА НА СЛУЖБЕНИЦИ ВО НАУЧНИ УСТАНОВИ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОРОТ ЗА ТИЕ ЗВАЊА

Член 1

Во правилникот за определување на установи во кои можат да постојат звања на службеници во научни установи и за постапката за избор за тие звања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/60 21/60, 42/61 и 8/62) во членот 5 ставот 4 се менува и гласи:

„Звањата од ставот 1 на овој член можат да постојат и во Сојузниот и републичките заводи за стопанско планирање, во Сојузниот и републичките заводи за продуктивност на трудот, во Сојузниот завод за народно здравје, во институтите за ветеринарно-медицински истражувања, во Сојузниот завод за урбанизам и комунални и станбени прашања, во републичките заводи за социјални прашања, во Сојузниот завод за физичка култура и во републичките заводи за унапредување на комуналната дејност.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-3310/1
2 јули 1964 година
Белград

Сојузен секретар,
за просвета и култура,
Јанез Випотник, с. р.

447.

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 и членот 38 став 1 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 4/64), во врска со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 40/63 и 3/64) во точката 4 во одредбата под 23 став 1 зборовите: „на трговските патници или на својот комерцијален персонал кој се занимава со исти работи како и трговските патници“ се заменуваат со зборовите: „на работниците и службениците“, а зборовите: „трговскиот патник или друго лице“ се заменуваат со зборовите: „работникот или службеникот“.

Ставот 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „Ако е во случајот од ставот 2 под 23 од оваа точка превозот извршен на релација на која не се врши превоз со средства на јавниот сообраќај, надоместоците се признаваат“ се заменуваат со зборовите: „Ако е со правилата на стопанската организација или со одлука на работничкиот совет предвидено да им се даваат надоместоци на работниците и службениците кои за превоз на службено патување употребуваат свои моторцикли, mopеди или велосипеди, тие надоместоци се признаваат“, а зборовите: „30 динари за употреба на патнички автомобил“, се бришат.

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 4 до 6.

Во досегашниот став 8, кој станува став 7, зборовите: „својот трговски патник“ се заменуваат со зборовите: „работникот или службеникот“, а зборовите: „предвидени во ставот 3 на оваа одредба“ се заменуваат со зборовите: „предвидени во смисла на ставот 1 од оваа одредба — ако е превозот извршен на релација на која не сообраќаат јавни превозни средства, односно до височината до која би биле признаени како материјални трошоци овие издатоци за превоз, заедно со дневниците, ако превозот на тоа службено патување би бил извршен со јавни превозни средства — ако е превозот извршен на релација на која сообраќаат јавни превозни средства“.

Досегашните ст. 9 до 11 стануваат ст. 8 до 10.

2. Во точката 5 во одредбата под 1 по зборовите: „за одвоен живот од фамилијата“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и трошоците за превоз за доаѓање во Југославија и за враќање во странска земја во местото на запослувањето на работникот — југословенски граѓанин кој е во редовен (постојан) работен однос со деловна единица на домашна стопанска организација што врши работи во странски земји со тешки климатски услови за живот, како и за члановите на неговата потесна фамилија што се наоѓаат со него во странска земја, ако таквиот работник, сам или со членови на својата потесна фамилија, dopатува во Југославија заради користење подолг платен годишен одмор во смисла на одредбите од Правилникот за подолгиот платен годишен одмор на работниците на работни организации во определени странски земји („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/64)“.

3. Во точката 14 зборовите: „најмногу до височина од 1%“ се заменуваат со зборовите: „во вкупен износ кој го утврдува работничкиот совет на сто-

панската организација, а најмногу до височина од 2,5%“.

4. Во точката 15 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) водниот придонес што го плаќаат стопанските организации за кои е со одредбите од Општата уредба за водните заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52) предвидено задолжително зачленување во водната заедница, и тоа во височината определена според Правилникот за определување водниот придонес („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/52), како и надоместоците што ги плаќаат индустриските и рударските стопански организации за употреба или користење на вода — во износите пресметани според одредбите на Одлуката за надоместоците што ги плаќаат индустриските и рударските стопански организации за употребата или користењето на водата во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/63) и Упатството за начинот на пресметувањето и уплатувањето на надоместокот што индустриските и рударските стопански организации го плаќаат за употребата или користењето на водата во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/63)“.

5. Во точката 16 одредбата под 2 се брише.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/2-412/283

16 јули 1964 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

448.

Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 4/64), во врска со членот 17 став 2 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 33/63 и 3/64) во точката 18 став 3 процентот: „75%“ се заменува со процентот: „50%“, а зборовите: „односно за 25% — ако му е обезбеден бесплатно само стан, а за 50% — ако му е обезбедена бесплатно само храна“ се заменуваат со зборовите: „односно за 25% — ако му е обезбеден бесплатно само стан или само храна“.

Во ставот 6 по зборовите: „на брод односно“ се додаваат зборовите: „за 50%“.

2. Во тачката 20 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Според одредбите од ст. 1 до 4 на оваа точка, на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци и издатоците за трошоци за превоз за доаѓање во Југославија и враќање во странска земја во местото на запослувањето на работникот — Југословенски граѓанин кој е во редовен (постојан) работен однос со деловна единица на домашна стопанска организација што врши работи во странски земји со тешки климатски услови за живот, како и на членовите на неговата по-

тесна фамилија што се наоѓаат со него во странска земја, ако таквиот работник, сам или со членови на својата потесна фамилија, допатува во Југославија заради користење на подолг платен годишен одмор во смисла на одредбите од Правилникот за подолгиот платен годишен одмор на работниците на работни организации во определени странски земји („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64).“

3. Во точката 21 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако за превоз на службено путовање на релација на која сообраќаат јавни превозни средства работникот, врз основа на правилата на стопанската организација или по одлука на работничкиот совет, користи сопствено превозно средство, издатоците за таков превоз се признаваат како материјални трошоци на стопанската организација под условите и во износите предвидени во тачката 4 под 23 од Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 40/63, 3/64 и 31/64).“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборот: „работник“ се додаваат зборовите: „кој врз основа на правилата на стопанската организација или според одлуката на работничкиот совет нема право да“.

Досегашниот став 3 станува став 4.

4. Во точката 22 став 2 зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 3“.

5. Во тачката 25 став 2 зборовите: „на трговските патници и на комерцијалниот персонал“ се заменуваат со зборовите: „на работниците“, а во заградата броевите: „26/63, 40/63 и 3/64“ се заменуваат со броевите: „26/63, 40/63, 3/64 и 31/64“.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/2-114/130
16 јули 1964 година
Белград

Сојузен секретар за финансии
Киро Глигоров, с. р.

449.

Врз основа на членот 81 точка 8 од Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61) и членот 12 од Статутот на Југословенската заедница на осигурувањето, Собранието на Југословенската заедница на осигурувањето донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И ТАРИФИ НА ПРЕМИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊЕ

1. Собранието на Југословенската заедница на осигурувањето донесува правила за осигурување и тарифи на премиите, и тоа:

І. П РА В И Л А

1. Правила за осигурување на имотот

- 1) Општи правила за осигурување на имотот;
- 2) Правила за осигурување на предмети од опасноста од пожар и од други опасности;
- 3) Правила за осигурување на предмети од опасноста од провална кражба и арамитство;
- 4) Правила за осигурување на стакло од кршење;
- 5) Правила за осигурување на домаќинството;
- 6) Правила за осигурување на нестопански општествен имот на нова вредност;

- 7) Правила за осигурување на стоки во ладилници;
- 8) Правила за осигурување на предмети на излагачите на саеми;
- 9) Правила за осигурување на машини од кршење и други опасности;
- 10) Правила за монтажно осигурување;
- 11) Правила за осигурување на работните организации на општествениот сектор од опасноста од прекин на работата поради пожар и други опасности (шомажно осигурување);
- 12) Правила за осигурување на градежништвото;
- 13) Правила за осигурување на филмските претпријатија;
- 14) Правила за комбинирано осигурување на моторни возила на суво;
- 15) Правила за осигурување од одговорност;
- 16) Правила за гаранциско осигурување (одговорност за грешки на предмети);
- 17) Правила за осигурување спортски, уметнички и слични приредби од атмосферски врнежи;
- 18) Правила за осигурување на имотот на југословенските железници;
- 19) Правила за осигурување на животни;
- 20) Посебни правила за осигурување на животни;
- 21) Правила за осигурување на посевите и плодовите и посебни правила за осигурување на млади неродни овошници и лозја;
- 2) Посебни услови за осигурување на средствата врз основа на факторот на подосигурување.

2. Правила за осигурување на лица

- 1) Општи правила за осигурување на животот;
- 2) Општи правила за осигурување од последиците на несрекен случај (незгода) со табели на инвалидитетот;
- 3) Посебни правила за осигурување на ученици и студенти од последици на несрекен случај;
- 4) Посебни правила за осигурување на студенти за време на престој во странство;
- 5) Посебни правила за дополнително осигурување од последици на несрекен случај кон осигурување на животот;
- 6) Дополнителни одредби за осигурување на членови на работните заедници на работните и други организации од последиците на несрекен случај;
- 7) Дополнителни одредби за осигурување на деца од последиците на несрекен случај;
- 8) Дополнителни одредби за осигурување на возачи, работници и патници на моторни возила од последиците на несрекен случај;
- 9) Дополнителни одредби за осигурување на физкултурници — спортисти од последиците на несрекен случај;
- 10) Дополнителни одредби за осигурување на членови на ловечките друштва од последиците на несрекен случај;
- 11) Дополнителни одредби за осигурување на летачкиот персонал и патниците во воздушниот сообраќај од последиците на несрекен случај;
- 12) Дополнителни одредби за осигурување на членови на доброволните противпожарни друштва и доброволните противпожарни единици од последиците на несрекен случај;
- 13) Дополнителни одредби за осигурување на учесници во доброволни работни акции од последиците на несрекен случај;
- 14) Дополнителни одредби за осигурување на обврзниците на предвојничка обука од последиците на несрекен случај;

- 15) Дополнителни одредби за осигурување на туристи и излетници од последиците на несрекен случај;
- 16) Дополнителни одредби за осигурување на претплатници на весници од последиците на несрекен случај;
- 17) Дополнителни одредби за осигурување на хотелски и бањски гости од последиците на несрекен случај;
- 18) Дополнителни одредби за осигурување на бањски гости во јавните бањи од последиците на несрекен случај;
- 19) Дополнителни одредби за осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последиците на несрекен случај;
- 20) Дополнителни одредби за осигурување на потрошувачи на струја, бутан-гас и сл. од последиците на несрекен случај;
- 21) Дополнителни одредби за осигурување на вложувачи на штедење од последиците на несрекен случај.

II. ТАРИФИ НА ПРЕМИИТЕ

1. Тарифа на премиите за осигурување на имотот

- 1) Тарифа на премиите за осигурување од опасноста од пожар и други опасности;
- 2) Тарифа на премиите за осигурување на индустриските претпријатија од опасноста од пожар и од други опасности;
- 3) Тарифа на премиите за осигурување на машини, машински справи, инсталации и апарати од кршење и од други опасности;
- 4) Тарифа на премиите за осигурување од опасноста на провална кражба и арамитство;
- 5) Тарифа на премиите за осигурување на стакло и неон-цевки;
- 6) Тарифа на премиите за комбинирано осигурување на предметите на домаќинството;
- 7) Тарифа на премиите за осигурување на градежни објекти и опрема од незгоди во градежништвото и од други опасности;
- 8) Тарифа на премиите за осигурување на монтажните работи од монтажни незгоди и други опасности;
- 9) Тарифа на премиите за осигурување од штети поради запирање на работата поради пожар, природни и други настани (шомажно осигурување);
- 10) Тарифа на премиите за осигурување на моторни возила;
- 11) Тарифа на премиите за осигурување од одговорност;
- 12) Тарифа на премиите за осигурување на филмските претпријатија;
- 13) Тарифа на премиите за осигурување на посеите и плодовите;
- 14) Тарифа на премиите за осигурување на животни;
- 15) Тарифа на премиите за осигурување на спортски, уметнички и слични приредби од атмосферски врнежи.

2. Тарифи на премиите за осигурување на лица

а) Тарифи на премиите за осигурување на животот со тетнички основи

- 1) Тарифа за осигурување на животот без лекарски преглед;
- 2) Тарифа за осигурување на животот со лекарски преглед;
- 3) Тарифа за осигурување на рента;
- 4) Тарифа за дополнителни осигурувања кон осигурување на животот;

б) Тарифи на премиите за осигурување од последици на несрекен случај (незгода)

- 1) Тарифа за осигурување на лица при вршење и вон вршење на редовното занимање;
- 2) Тарифа за осигурување на лица при вршење на посебни дејности;
- 3) Тарифа за осигурување на деца и училишна младина;
- 4) Тарифа за посебни осигурувања на младина;
- 5) Тарифа за осигурување на гости, посетители и туристи;
- 6) Тарифа за колективно осигурување на потрошувачи и др.
- 7) Тарифа за посебни краткорочни осигурувања;
- 8) Тарифа за задолжително осигурување на патници;
- 9) Тарифа за задолжителни договорни осигурувања.

3. Тарифи за осигурување на транспорт и кредити

- 1) Тарифа за осигурување на поморски каск;
- 2) Тарифа за осигурување пловни објекти на внатрешните води;
- 3) Тарифа за осигурување на воздухоплови;
- 4) Тарифа за осигурување пратки во внатрешниот превоз;
- 5) Тарифа за осигурување пратки во меѓународниот превоз;
- 6) Тарифа за осигурување на побарувања од странски должници.

2. Правилата за осигурување и тарифите на премиите влегуваат во сила на денот кога Сојузниот извршен совет ќе даде на нив своја согласност, а ќе се применуваат од 1 јануари 1965 година.

Бр. 35

12 јули 1964 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на осигурувањето

Генерален директор,
Сретен Бјеличич, с. р.

Претседател,
Јосип Колар, с. р.

450.

Врз основа на членот 81 точка 19 и членот 94 став 3 од Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето (Службен лист на ФНРЈ, бр. 27/61), Собранието на Југословенската заедница на осигурувањето донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОСЕБНА РЕЗЕРВА НА СИГУРНОСТА ЗА ШТЕТИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСИ

1. Со цел за обезбедување средства за покривање на штетата од земјотреси ќе се формираат при Југословенската заедница на осигурувањето посебни резерви на сигурноста во височина до 20 милијарди динари.

2. Во резервите на сигурноста од точката 1 на оваа одлука се издвојуваат 10 милијарди динари од постојаната резерва на сигурноста на Југословенската заедница на осигурувањето.

3. Покрај износот од точката 2 на оваа одлука, во посебните резерви на сигурноста за покривање на штетите од земјотреси ќе се издвојува од резервата на текуштата техничка премија од оние видови осигурување кај кои со осигурувањето е покриен ризикот од земјотресот, износот укалкулиран во премијата за ризикот од земјотреси.

4. Предлог на одлука за начинот и височината на издвојувањата на средствата од текуштата техничка премија, за пласманот и начинот на располагање со средствата формирани со оваа одлука и за начинот на ликвидација и исплата на штетите од земјотреси генералниот директор ќе му поднесе

на Собранието на Југословенската заедница на осигурувањето најдоцна во рок од два месеца од денот на донесувањето на оваа одлука.

Бр. 36
12 јули 1964 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница на осигурувањето

Генерален директор, Претседател,
Сретен Бјеличиќ, с. р. Јосип Колар, с. р.

451.

Врз основа на членот 28 став 2 и членот 29 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на органите на царинската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/63), директорот на Управата за царини донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ВО СИСАК**

1. Се основа Испостава на Царинарницата Загреб со седиште во Сисак, заради вршење работи од царински надзор и царинење на стоки на подрачјето на Сисак и неговата околина.

2. Испоставата на Царинарницата Загреб со седиште во Сисак почнува со работа на 1 август 1964 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-01-2209/1
9 јули 1964 година
Белград

Директор
на Управата за царини,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За специјален советник во Државниот секретаријат за надворешни работи, во звање амбасадор, се назначува Франц Кос, амбасадор во истиот секретаријат.

Бр. 57
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За специјален советник во Државниот секретаријат за надворешни работи, во звање амбасадор,

се назначува Љубо Илиќ, амбасадор во истиот секретаријат.

Бр. 56
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

За државен советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се назначува Мирко Петровиќ, виш советник во истиот секретаријат.

Бр. 55
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

За државен советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се назначува Драгутин Ленард, началник на управа во истиот секретаријат.

Бр. 47
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

За државен советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се назначува Карло Форте, началник на управа во истиот секретаријат.

Бр. 48
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за финансии се назначува Антоние Тасиќ, државен советник во истиот секретаријат.

Б. бр. 51
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за финансии се назначува Драган Миљковиќ, советник во истиот секретаријат.

Б. бр. 50
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

За секретар на Сојузната комисија за верски прашања се назначува Златко Фрид помошник секретар на Извршниот совет на СР Хрватска.

Б. бр. 49
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НАЧЕЛНИК НА УПРАВАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста на помошник начелник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет Зденка Кидрич, поради одење во пензија.

Б. бр. 52
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основањето и работата на Советот за прашањата на школувањето на странски државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/64), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВА ЧЛЕНА НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА НА ШКОЛУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Во Советот за прашањата на школувањето на странски државјани се именуваат, и тоа:

за претседател:

Јакша Петриќ, секретар на Комисијата за меѓународни врски на Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија; за членови:

1. инж. Славко Мацарол, ректор на Свеучилиштето во Загреб;
2. др инж. Цирил Пелхан, вонреден професор на Универзитетот во Љубљана.

Б. бр. 58
29 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 26 од 22 јуни 1964 година објавува:

Одлука за распишување први избори за избор на членови на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците;

Решение за именување изборна комисија за избор на членови на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците;

Упатство за работата на судовите и казнено-поправителните установи во врска со помилување.

Во бројот 27 од 27 јуни 1964 година објавува:

Одлука за приходите со кои Републичката геодетска управа самостојно располага за финансирање на определени расходи.

Во бројот 28 од 3 јули 1964 година објавува:

Решение за одобрување дополнителни средства на општествено-политичките заедници за изградба на судски згради и затвори и за набавка на опрема во 1964 година;

Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување на програмата за изградба на нови, за поправка и доградба на постојните судски згради, како и за набавка на опрема за новите и доградените судски згради;

Решение за измена на Решението за одобрување дополнителни средства на политичко-територијалните единици за изградба на судски згради во 1963 година;

Решение за измена и дополнување на Решението за утврдување на програмата за изградба на нови и поправка и доградба на постојните околиски затвори;

Решение за распоред на износот на дополнителните средства за изградба на судски згради и затвори и за набавка на опрема, што ќе се одобруваат во 1964 година;

Решение за именување член на Советот на Вишата медицинска школа во Белград;

Решение за именување член на Советот на Вишата технолошка школа за неметали и градежни материјали во Аранђеловац;

Решение за именување членови на Советот на Вишата економско-комерцијална школа во Белград;
Упатство за начинот на утврдување на стручната оспособеност на самостојните занаетии за вршење занаетиска дејност;

Наредба за содржината на правила за игрите на среќа;

Контен план на заедницата на социјалното осигурување на земјоделците и упатство за негова примена;

Исправка на Законот за здравственото осигурување на земјоделците;

Исправка на Одлуката за дополние на Одлуката за регулирање на надоместокот на републичките пратеници и на функционерите што ги избира или именува Собранието.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
426. Указ за прогласување на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници — — — — —	605	434. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови и за обезбедување средства за регулирање на обврските настанати со укинување на тој придонес — — —	626
Основен закон за финансирање на општествено-политичките заедници — — — — —	605	Закон за престанок на важењето на Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови и за обезбедување средства за регулирање на обврските настанати со укинување на тој придонес — — —	626
427. Указ за прогласување на Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење на дејноста промет на прехранбени производи — — — — —	617	435. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Основната уредба за генералниот урбанистички план Закон за престанок на важењето на Основната уредба за генералниот урбанистички план — — — — —	627
Закон за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење на дејноста промет на прехранбени производи — — — — —	617	436. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Уредбата за прибавување правото на индустриска своина во странство — — — — —	627
428. Указ за прогласување на Законот за баждање на поморските бродови и чамци — — — — —	618	Закон за престанок на важењето на Уредбата за прибавување правото на индустриска своина во странство — — — — —	627
Закон за баждање на поморските бродови и чамци — — — — —	618	437. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	627
429. Указ за прогласување на Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народно ослободување на Југославија — — — — —	620	438. Резолуција за развојот на земјоделството — — — — —	628
Закон за Наградата на Антифашистичкото веќе на народно ослободување на Југославија — — — — —	620	439. Уредба за измена на Тарифата за данокот на промет — — — — —	630
430. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата — — — — —	621	440. Уредба за давање кредити на стопанските организации заради купување девизи за производството на стоки за извоз и стоки за кои постои зголемена побарувачка на домашниот пазар — — — — —	631
Закон за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата — — — — —	621	441. Одлука за употреба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за исхрана за сместување и чување на државни материјални резерви — — — — —	631
431. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година — — — — —	625	442. Одлука за употреба на средствата за изградба на складови на Дирекцијата за суровини за сместување и чување на државните материјални резерви — — — — —	631
Закон за измена на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година — — — — —	625	443. Одлука за Програмата за финансирање на инвестициите за потребите на цагинската служба од 1964 до 1966 година — — — — —	632
432. Указ за прогласување на Законот за измена и дополние на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи — — — — —	125	444. Одлука за надоместоците на членовите на стручните совети на Сојузниот извршен совет — — — — —	632
Закон за измена и дополние на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи — — — — —	625	445. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос — — — — —	632
433. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Општиот закон за станбените заедници — — — — —	625	446. Правилник за измена на Правилникот за определувањето на установи во кои можат да постојат знања на службеници во научни установи и за постапката за избор на тие знања — — — — —	634
Закон за престанок на важењето на Општиот закон за станбените заедници — — — — —	625	447. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации — — — — —	635
		448. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци — — — — —	635
		449. Одлука за донесување правила за осигурување и тарифи на премииите за определени видови осигурување — — — — —	636
		450. Одлука за формирање посебна резерва на сигурноста за штетите од земјотреси — — — — —	637
		451. Решение за основање Царинска испостава во Сисак — — — — —	638